



3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. бр. 51

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата

Понеделник, 31 декември 1984
Скопје
Број 43 Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

570.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ

Се прогласува Законот за прекршоците, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија по донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 18 декември 1984 година.

Бр. 08-3482
18 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ

Дел први

МАТЕРИЈАЛНО-ПРАВНИ ОДРЕДБИ

Глава прва

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Содржина на законот

Член 1

Со овој закон се утврдуваат правила за пропишување на прекршоци и прекршочни санкции, се утврдуваат општите услови за прекршочната одговорност, за изрекување и извршување на прекршочните санкции и се уредува прекршочната постапка.

Законитост во определувањето на прекршоците и во пропишувањето на прекршочните санкции

Член 2

Никој не може да му биде изречена прекршочна санкција за дејство кое, пред да е сторено, не било предвидено со закон или со друг пропис како прекршок и за кое не била пропишана прекршочна санкција.

Задолжително применување на поблаг пропис за прекршокот

Член 3

(1) Врз сторителот на прекршок се применува прописот што важел во време на извршувањето на прекршокот.

(2) Ако по извршувањето на прекршокот е изменет прописот за прекршокот не се примени прописот што е поблаг за сторителот.

Пропишување на прекршоци

Член 4

(1) Прекршоците можат да се пропишуваат со закон, уредба или одлука на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и со одлука на собрание на општина, односно собрание на градска заедница.

(2) Органите овластени за донесување на прописите од став 1 на овој член можат да пропишуваат прекршоци и прекршочни санкции само за повреда на прописите што тие ги донесуваат.

Прекршочни санкции и нивната општа цел

Член 5

(1) Прекршочни санкции се: казни, прекршочна опомена, укор и заштитни мерки.

(2) Општа цел на пропишувањето и изрекувањето на прекршочните санкции е спречување на дејствата со кои се повредува јавниот поредок, утврден со прописите од член 4 на овој закон.

Пропишување на казни за прекршоци

Член 6

(1) За прекршок може да се пропише парична казна или казна затвор, а може да се пропишат и двете казни.

(2) Казната затвор може да се пропише само со закон.

(3) За прекршок на правно лице и на одговорно лице во правното лице може да се пропише само парична казна.

Територијално важење на прописите

Член 7

Прописите за прекршоците важат на територијата, односно подрачјето на општествено-политичката заедница, чиј орган ги донел тие прописи.

Глава втора

ПРЕКРШОК И ПРЕКРШОЧНА ОДГОВОРНОСТ

1. Општи одредби за прекршокот и прекршочната одговорност

Прекршок

Член 8

Прекршокот е повреда на јавниот поредок, утврден со закон или со друг пропис, за кој е пропишана прекршочна санкција.

Нужна одбрана**Член 9**

(1) Не е прекршок она дејство што е сторено во нужна одбрана.

(2) Нужна е она одбрана што е неопходно потребна сторителот да одбие од себе или од друг истовремен противправен напад.

(3) Сторителот што ги пречекорил границите на нужната одбрана може да се казни поблаго, а ако пречекорувањето го сторил поради силна раздражнетост или уплав предизвикан со нападот, постапката може да се запре.

Крајна нужда**Член 10**

(1) Не е прекршок она дејство што е сторено во крајна нужда.

(2) Крајна нужда постои кога прекршокот е сторен со цел сторителот да отстрани од себе или од друг истовремена нескриена опасност што на друг начин не можела да се отстрани, а притоа стореното зло не е поголемо од злото што се заканувало.

(3) Сторителот што сам предизвикал опасност од небрежност или ги пречекорил границите на крајната нужда, може да се казни поблаго, а ако пречекорувањето е сторено под посебно олеснувачки околности, постапката може да се запре.

Сила, закана или присилба**Член 11**

Не е прекршок она дејство што е сторено под влијание на сила, закана или присилба.

Одговорност за прекршок**Член 12**

(1) За прекршок може да биде одговорно: физичко лице, правно лице и одговорно лице во правното лице и поединец кој самостојно врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани, односно со личен труд самостојно во вид на занимање врши уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност (во натамошниот текст: поединец во вршење на самостојна дејност или професија).

Член 13

За одговорност за прекршок доволна е небрежност на сторителот, доколку со пропис за прекршокот не е определено дека ќе се казни само за умисла.

Пресметливост**Член 14**

(1) Не е пресметлив сторителот кој во време на извршувањето на прекршокот не можел да го сфати значењето на своето дејство или не можел да управува со своите постапки поради трајна или привремена душевна болест, привремена душевна растроеност или застанат душевен развој (непресметливост).

(2) Сторителот на прекршокот чија способност да го сфати значењето на своето дејство или способност да управува со своите постапки била битно намалена поради некоја состојба од став 1 на овој член може да се казни поблаго (битно намалена пресметливост).

(3) За прекршок е одговорен сторителот на прекршокот кој со употреба на алкохол, дроги или на друг начин се доведе себеси во состојба во која не можел да го сфати значењето на своето дејство или да управува со своите постапки.

Умисла и небрежност**Член 15**

(1) Прекршокот е сторен со умисла кога сторителот бил свесен за своето дејство и го сакал него-

вото извршување или кога бил свесен дека поради неговото сторување или несторување може да настани забранета последица, но се согласил со нејзиното настапување.

(2) Прекршокот е сторен од небрежност кога сторителот бил свесен дека поради неговото сторување или несторување може да настани забранета последица, но лекомислено сметал дека ќе може да ја спречи или дека таа нема да настани или кога не бил свесен за можноста за настапување на забранета последица, иако според околностите и според своите лични својства бил должен и можел да биде свесен за таа можност.

Вистинска заблуда**Член 16**

(1) Не е одговорен за прекршок сторителот кој во време на извршувањето на прекршокот бил во вистинска заблуда.

(2) Вистинска заблуда постои кога сторителот на прекршокот не бил свесен за некое обележје на прекршокот определено со закон или друг пропис или кој погрешно сметал дека постојат околностите според кои, да постоеле тие навистина, тоа дејство би било дозволено.

Правна заблуда**Член 17**

Непознавањето на прописот со кој се предвидува прекршок, не ја исклучува одговорноста на сторителот. Ако сторителот од оправдани причини не знаел дека неговото дејство е забрането може да се казни поблаго.

Обид**Член 18**

За обид на прекршок сторителот е одговорен само ако тоа е предвидено со закон или со друг пропис.

Неказнување за прекршок**Член 19**

(1) Никој не може да биде казнет во прекршокна постапка два или повеќе пати за ист прекршок.

(2) Лицето што во кривична постапка или во постапката за стопански престап правосилно е огласено за виновно за дело кое има и обележје на прекршок нема да се казни за прекршок.

(3) Правното лице ќе се казни поблаго или нема да се казни ако прекршокот го открил и го пријавил органот на самоуправната работничка контрола или друг орган на тоа правно лице или работниците во тоа правно лице.

Одговорност на правно лице и на одговорно лице во правното лице**Член 20**

(1) Правното лице и одговорното лице во правното лице можат да бидат одговорни за прекршок ако тоа е предвидено со прописот за прекршокот.

(2) Општествено-политичките заедници и нивните органи, другите државни органи, органите на општествената заедница и месните заедници, не можат да бидат одговорни за прекршок.

(3) Со закон или со друг пропис со кој се пропишува прекршокот може да се предвиди за определен прекршок одговорност на одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган, во органот на општествената заедница или во месната заедница.

Член 21

(1) Правното лице е одговорно за прекршок ако до извршување на прекршокот дошло со дејство или со пропуштање на должен надзор од страна на над-

лежниот орган или на одговорното лице во правното лице или со дејство или пропуштање на друго лице кое било овластено да постапува од името на правното лице.

(2) Правното лице кое се наоѓа под фалирање е одговорно за прекршок, без оглед на тоа дали прекршокот е сторен пред отворањето или во текот на постапката на фалирање, но не може да му се изрече казна туку само заштитна мерка одземање на предмети и одземање на имотна корист.

Член 22

(1) Одговорност на одговорното лице во правното лице постои ако до извршување на прекршок дошло со негово дејство или со негово пропуштање на должен надзор.

(2) За одговорно лице во правното лице, во смисла на овој закон, се смета лицето на кое во основната организација на здружениот труд, во друга организација или заедница или во друго правно лице, му се доверени определени работи и работни задачи што се однесуваат на управувањето или работењето, како и лицето кое во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган или во месна заедница врши определени работи и работни задачи.

(3) Одговорност на одговорното лице во правното лице за прекршокот не постои ако тоа постапувало врз основа на наредба од друго одговорно лице или од надлежниот орган и ако ги презело сите дејства што врз основа на закон, друг пропис или општ акт било должно да ги преземе за да го спречи извршувањето на прекршокот.

(4) Одговорноста на одговорното лице во правното лице за прекршок не престанува затоа што му престанал работниот однос во правното лице или органот на општествено-политичката заедница, или во друг државен орган или во месната заедница, ниту затоа што настанала неможност за казнување на правното лице поради неговото престанување.

Одговорност на странско правно лице и на одговорно лице во странското правно лице

Член 23

Ако со прописот, со кој е пропишан прекршок, не е определено поинаку, странско правно лице и одговорно лице во странското правно лице ќе се казни за прекршок ако прекршокот е сторен на територијата на Социјалистичка Република Македонија и ако странското правно лице има претставништво во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 24

Прекршочна постапка нема да се води ниту ќе се изрекува казна за прекршок против лица кои уживаат дипломатски имунитет.

2. Учество на повеќе лица во извршување на прекршокот

Соизвршителство

Член 25

Ако повеќе лица, со учествување во дејство на извршување на прекршокот или на друг начин, заеднички сторат прекршок, секое од нив ќе се казни со казната пропишана за тој прекршок.

Соучество

Поттикнување и помагање

Член 26

(1) Тој што со умисла ќе поттикне друг или ќе му помогне да стори прекршок, ќе се казни како самиот да го сторил.

(2) Поттикнувачот и помагачот се одговорни во границите на овојата умисла.

(3) Со оглед на природата на прекршокот како и на начинот и скопностите под кои е извршено поттикнувањето или помагањето и степенот на одговорност на поттикнувачот и помагачот, поттикнувачот и помагачот можат да се казнат поблаго, или постапката може да се запре.

(4) Како помагање во извршувањето на прекршокот ќе се смета особено: давање совети или упатства како да се изврши прекршокот, ставање на сторителот на располагање средства за извршување на прекршокот, отстранување на пречките за извршување на прекршокот, како и однапред ветено прикривање на средствата со кои е извршен прекршокот или на предметите прибавени со прекршокот.

3. Начин, време и место на извршување на прекршокот

Начин на извршување на прекршокот

Член 27

(1) Прекршокот може да се изврши со сторување или со несторување.

(2) Прекршокот е извршен со несторување кога сторителот го пропуштил сторувањето што бил должен да го изврши.

Време на извршување на прекршокот

Член 28

Прекршокот е извршен во време кога сторителот работел или бил должен да работи, без оглед кога настанила последицата.

Место на извршување на прекршокот

Член 29

Прекршокот е извршен како во местото каде што сторителот работел или бил должен да работи така и во местото во кое настанила последицата доколку со прописот за прекршокот не е определено поинаку.

Глава трета

ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ

I. КАЗНИ ЗА ПРЕКРШОК И ПРЕКРШОЧНА ОПОМЕНА

1. Цел на казнувањето, пропишување и изрекување на казни

Цел на казнувањето

Член 30

Во рамките на општата цел на прекршочните санкции (член 5 став 2), целта на казнувањето е:

1. Спречување на сторителот да сторува прекршоци и негово превоспитување;

2. Воспитно влијание врз други да не сторуваат прекршоци;

3. Зајакнување на моралот на социјалистичкото самоуправни општество и влијание врз развивањето на општествената одговорност и дисциплина на граѓаните.

Парична казна

Член 31

(1) Парична казна може да се пропише во распон или во одреден износ. Паричната казна не може да се пропише во износ помал од 300 динари, ниту поголем од 300.000 динари.

(2) Со закон може да се пропише парична казна:

1. За физичко лице и за одговорно лице во правното лице од 300 до 60.000 динари;

2. За правно лице од 1.000 до 300.000 динари;
3. За поединец во вршење на самостојна дејност или професија од 500 до 150.000 динари.

(3) Со другите прописи може да се пропише парична казна:

1. За физичко лице и за одговорно лице во правното лице од 300 до 30.000 динари;
2. За правно лице од 1.000 до 150.000 динари;
3. За поединец во вршење на самостојна дејност или професија од 500 до 60.000 динари.

Член 32

Парична казна што се наплатува на самото место, може да се пропише за физичко лице и за одговорно лице во правното лице во одреден износ до 1.500 динари, а за правно лице и поединец во вршење на самостојна дејност или професија во одреден износ до 3.000 динари.

Член 33

Износите на наплатените парични казни за прекршоци се приход на Републиката и се уплатуваат на посебна сметка, а ќе се користат според програмата што ја донесува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, доколку со друг закон не е определено поинаку.

Рок за плаќање на паричната казна

Член 34

(1) Во решението за прекршокот се определува рокот за плаќање на паричната казна, кој не може да биде пократок од 15 дена ниту подолг од три месеци од денот на правосилноста на решението.

(2) Во оправдани случаи судот за прекршоци што го донел решението за прекршок во прв степен, може да дозволи паричната казна да се исплати во рати. Во тој случај тој суд ќе го определи начинот на плаќањето и рокот на плаќањето кој не може да биде подолг од шест месеци.

Замена на паричната казна

Член 35

(1) Ако казнетото физичко лице во определениот рок не ја плати паричната казна која не го надминува износот од 15.000 динари, паричната казна ќе се замени со затвор, сметајќи ги секои започнати 500 динари за еден ден затвор, но така што затворот да не може да биде подолг од 30 дена. Замената на паричната казна со затвор се врши со посебна констатација на првостепениот суд дека паричната казна не е платена и дека ќе се изврши затворот.

(2) Ако казнетото физичко лице плати само дел од паричната казна, остатокот од паричната казна ако не го надминува износот од 15.000 динари ќе се замени со затвор.

(3) Ако казнетото физичко лице по констатацијата за замена на паричната казна го исплати износот на паричната казна, затворот нема да се изврши.

(4) Извршувањето на затворот, со кој е заменета паричната казна, ќе се прекине ако казнетиот го плати остатокот на паричната казна по засметувањето на делот од таа казна што и одговара на делот од извршениот затвор.

(5) Ако покрај паричната казна е изречена и казна затвор, затворот со кој се заменува паричната казна и изречената казна затвор не може вкупно да траа подолго од 60 дена.

(6) Ако е изречена парична казна за прекршок за кој покрај таа казна алтернативно е пропишана и казна затвор, во случај на замена на паричната казна со затвор, затворот не смее да ја надмине најголемата мерка на казната затвор пропишана за тој прекршок.

(7) Ако за прекршоците сторени во стек е изречена казна затвор над 30 дена и парична казна, затвор со кој се заменува паричната казна, не може

заедно со изречената казна затвор да биде поголема од 90 дена.

(8) Паричната казна не може да се замени со затвор на одговорно лице, на поединец, во вршење на самостојна дејност или професија, како ни на помлад офицер, офицер или воен службеник во активна служба на Југословенската народна армија (активно воено лице).

Присилна наплата на паричната казна

Член 36

(1) Ако казнетото физичко лице во определен рок не ја плати паричната казна која го надминува износот од 15.000 динари и ако казнетото правно и одговорно лице или поединец во вршење на самостојна дејност или професија, односно активното воено лице не ја плати во определениот рок паричната казна, наплатата ќе се изврши по присилен пат.

(2) Во случај, ако наплата на паричната казна од физичкото лице не може да се изврши по присилен пат, паричната казна ќе се замени со затвор според одредбите од член 35 од овој закон.

Казна затвор

Член 37

(1) Казната затвор не може да се пропише во траење пократко од еден ден ниту подолго од 30 дена.

(2) За прекршоците со кои потешко се нарушува јавниот ред и мир, или со кои се загрозува животот или здравјето на луѓето или поради кои можат да настанат други потешки последици, како и во други случаи определени со закон може да се пропише казна затвор до 60 дена.

(3) Казната затвор се изрекува на полни денови.

(4) Казната затвор не може да се изрече на бремена жена по наполнети три месеци бременост ниту на мајка додека детето не наполни една година, а ако детето е родено мртво — додека не поминат шест месеци од денот на породувањето.

2. Одмерување на казната

Општи правила за одмерување на казната

Член 38

(1) Судот за прекршоци ќе му одмери казна на сторителот на прекршокот во рамките определени со пропишаното што го предвидува прекршокот, имајќи ја предвид целта на казнувањето и земајќи ги предвид сите околности што влијаат казната да биде помала или поголема (олеснувачки и отежнувачки околности), а особено степенот на одговорноста, побудите од кои е сторен прекршокот, степенот на загрозувањето или на повредата на јавниот поредок (тежината на сторениот прекршок), околностите под кои е сторен прекршокот, поранешниот живот на сторителот, неговите лични прилики и неговото држење по сторениот прекршок.

(2) При одмерување на паричната казна, судот за прекршоци ќе ја земе предвид имотната состојба на сторителот, водејќи притоа сметка за висината на неговиот личен доход, за неговите други приходи, за неговиот имот и за неговите семејни обврски.

(3) Казната што порано е изречена за прекршок не може да се земе како отежнувачка околност, ако од денот на правосилноста на решението за прекршокот поминало повеќе од две години.

(4) При одмерување на паричната казна на правното лице, судот за прекршоци ќе ја земе предвид економската состојба на правното лице.

(5) Ако е пропишана парична казна и казна затвор, казната затвор ќе се изрече за прекршок со кој се предизвикани потешки последици или за прекршок кој укажува на поголем степен на одговорност на сторителот. За прекршок сторен од материјална заинтересираност, како и за потешки прекр-

шоци со кои се загрозува животот или здравјето на луѓето или поради кои можат да настанат други потешки последици, можат да се изречат двете пропишани казни или само една од нив.

Одмерување на казна за прекршоци во стек

Член 39

Ако сторителот со едно дејство или со повеќе дејства сторил повеќе прекршоци по кои не е донесено решение за прекршокот, а постапката се води пред истиот суд за прекршоци, претходно ќе се утврди казната за секој прекршок и ќе се изречат сите утврдени казни, а ако казните се од ист вид ќе се изрече единствена казна што е еднаква на збирот на одделно утврдените казни, со тоа што вкупната казна затвор не може да изнесува повеќе од 60 дена, а вкупната парична казна не може да биде поголема од максимумот на паричната казна пропишана со овој закон.

Ублажување на казната

Член 40

Судот за прекршоци може на сторителот на прекршокот да му одмери казна под границата определена со пропишот за прекршокот или да примени поблаг вид казна:

1. Кога законот предвидува дека сторителот може да се казни поблаго;
2. Кога при одмерувањето на казната ќе утврди дека прекршокот не е од потешка природа или дека со прекршокот не се причинети потешки последици, а постојат олеснувачки околности што укажуваат дека и со поблага казна ќе се постигне целта на казнувањето.

Граници на ублажувањето на казната

Член 41

Кога постојат услови за ублажување на казната од член 39 на овој закон, судот за прекршоци пропишаната казна може да ја ублажи на еден од следните начини:

1. Ќе изрече казна под најмалата мерка на казната што е пропишана за тој прекршок, но не под најмалата законска мерка на тој вид казна;
2. Наместо пропишаната казна затвор ќе изрече парична казна;
3. Наместо пропишаната казна затвор и парична казна ќе изрече само една од тие казни.

3. Засметување на задржувањето и притворот

Член 42

(1) Времето за кое сторителот на прекршокот е задржан пред донесувањето на решението за прекршок, му се засметува во изречената казна.

(2) Ако против сторителот на прекршокот за истото дејство во кривичната постапка бил определен притвор, а кривичната постапка правосилно е завршена пред донесување на решението за прекршок, со запирање на кривичната постапка или со ослободителна односно одбивателна пресуда, освен поради стварна менаџежност, времето што сторителот на прекршокот го поминал во притвор му се засметува во изречената казна за прекршок.

(3) Задржувањето, односно притворот што траел подолго од 12, а пократко од 24 часа односно 24 часа се засметува во еден ден затвор, односно во 500 динари парична казна.

4. Прекршочна опомена

Член 43

(1) Прекршочна опомена може да се изрече за прекршок за кој е пропишана парична казна, ако прекршокот е сторен под такви олеснувачки околнос-

ти кои го прават особено лесен, па може да се очекува дека целта на казнувањето ќе се постигне со изрекување на прекршочна опомена.

(2) Прекршочна опомена може да се изрече и ако прекршокот се состои од неисполнување на пропишаната обврска или со прекршокот е нанесена штета, а сторителот пред донесувањето на решението за прекршокот ја исполни пропишаната обврска, односно ја отстранил или надоместил нанесената штета.

II. ЗАШТИТНИ МЕРКИ

Цел на заштитните мерки

Член 44

Во рамките на општата цел на прекршочните санкции (член 5 став 2), целта на заштитните мерки е да се отстранат остојбите или условите што можат да влијаат сторителот во иднина да врши прекршоци.

Видови на заштитни мерки

Член 45

(1) Заштитните мерки се пропишуваат со закон.

(2) За прекршок можат да се пропишат следните заштитни мерки:

1. Одземање на предмети;
 2. Забрана на вршење професија, дејност или работи и работни задачи;
 3. Забрана на управување со моторно возило односно со возило на моторен погон;
 4. Задолжително лекување на алкохоличари и наркомани;
 5. Оддалечување на странец од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
- (3) Со закон можат да се пропишат и други заштитни мерки ако тоа го бара посебната природа на прекршокот.
- (4) Општината може да пропише заштитна мерка од став 2 точка 1 на овој член.

Изрекување на заштитни мерки

Член 46

(1) На сторителот на прекршокот може да му се изрече една или повеќе заштитни мерки, кога постојат услови за нивно изрекување предвидено со закон или друг пропис.

(2) Кога за повеќе прекршоци треба да се изрече заштитна мерка од ист вид, претходно ќе се утврди времетраењето на заштитната мерка за секој прекршок и ќе се изрече единствена заштитна мерка што е еднаква на збирот на одделно утврденото времетраење на заштитната мерка, со тоа што вкупното времетраење на заштитната мерка не може да го надмине времетраењето на соодветниот вид на заштитната мерка определена со закон.

Одземање на предмети

Член 47

(1) Предметите што се употребени или биле наменети за извршување на прекршок или што настанале со извршување на прекршокот можат да се одземат ако се сопственост на сторителот на прекршокот, односно ако со нив располага правното лице сторител на прекршокот.

(2) Предметите од став 1 на овој член можат да се одземат и кога не се сопственост на сторителот на прекршокот, или со нив не располага правното лице сторител на прекршокот, ако тоа го бараат интересите на општата безбедност, чувањето на животот и здравјето на луѓето, сигурноста на стоковниот промет или причините на јавниот морал, како и во други случаи предвидени со закон. Со одземање на предметите не се засега во правото на трети лица на надоместок на штета од сторителот.

(3) Со закон или со друг пропис со кој се предвидува прекршокот може да се пропише задолжително одземање на предметите.

(4) Со решението за прекршокот ќе се определени во согласност со посебните прописи дали одземените предмети ќе се уништат, продадат или ќе му се предадат на заинтересираниот орган односно организација.

(5) Ако се продадат одземените предмети што се сопственост на сторителот на прекршокот, односно со кој располага правното лице сторител на прекршокот, парите се уплатуваат на посебна сметка на Републиката.

(6) Ако се продадат одземените предмети што не се сопственост на сторителот на прекршокот или со нив не располага правното лице сторител на прекршокот, парите му се предаваат на лицето чија сопственост се тие предмети односно на правното лице кое располага со тие предмети. Ако тоа лице е непознато и не се јави за време од една година од денот на продажбата, парите добиени од продажбата на такви предмети се уплатуваат на посебна сметка на Републиката.

Забрана на вршење на професија, дејност или работи и работни задачи

Член 48

(1) На сторителот на прекршокот може да му се забрани вршење на определена професија, определена самостојна дејност, на сите или на некои работи и работни задачи, ако сторителот ја злоупотребил својата положба, вршењето на дејноста или на работите и работните задачи заради извршување на прекршок или ако неговото натамошно вршење на професија, дејност или работи и работни задачи би било опасно за животот и здравјето на луѓето.

(2) Заштитната мерка од став 1 на овој член може да се изрече во траење од три месеци до една година. Времето на траењето на изречената мерка тече од денот на правосилноста на решението за прекршокот. Времето поминато на издржување на казната затвор не се засметува во времето на траењето на изречената мерка.

Забрана на управување со моторно возило, односно со возило на моторен погон

Член 49

(1) Забраната на управување со моторно возило односно со возило на моторен погон се состои во забрана на управување со моторно возило од определен вид или категорија, односно со возило на моторен погон.

(2) Заштитна мерка од став 1 на овој член може да му се изрече на сторителот на прекршокот што сторил потешка повреда на прописите за безбедноста на сообраќајот или чие поранешно кршење на тие прописи укажува дека е опасно сторителот на прекршокот да управува со моторно возило од определен вид или категорија односно со возило на моторен погон. При одлучувањето дали ќе му се изрече оваа мерка, ќе се земе предвид и тоа дали сторителот по занимање е возач на моторно возило односно на возило на моторен погон.

(3) Заштитната мерка од став 1 на овој член може да се изрече во траење од еден месец до една година. Ако со законот со кој се пропишува прекршокот не е определено поинаку, времето на траењето на изречената мерка тече од денот на правосилноста на решението за прекршок. Времето поминато на издржување на казна затвор не се засметува во времето на траењето на изречената мерка.

(4) Ако заштитната мерка од став 1 на овој член му е изречена на лице што има странска дозвола за управување со моторно возило, таа опфаќа забрана на нејзино користење на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за време од еден месец до една година.

Задолжително лекување на алкохоличари и наркомани

Член 50

(1) На сторителот што прекршокот го сторил поради зависноста од постојана употреба на алкохол или опојни дроги, кај кого постои опасност дека поради оваа зависност и натаму ќе врши прекршоци, може да му се изрече заштитна мерка задолжително лекување на алкохоличари и наркомани.

(2) Пред изрекувањето на заштитната мерка од став 1 на овој член ќе се прибави мислење од здравствената организација.

(3) Заштитната мерка од став 1 на овој член се извршува во установа за извршување на казна или во здравствена или друга специјализирана организација.

(4) Времето поминато во установата, односно организацијата од став 3 на овој член се засметува во казната затвор.

Оддалечување на странец од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Член 51

(1) Оддалечување на странец од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да му се изрече на странец кој е казнет за прекршок поради кој е непожелен неговиот натамошен престој во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

(2) Заштитната мерка од став 1 на овој член, може да се изрече во траење од шест месеци до две години. Времето на траењето на изречената мерка тече од денот на правосилноста на решението за прекршокот. Времето поминато на издржување на казната затвор не се засметува во времето на траењето на изречената мерка.

Глава четврта

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДГОВОРНОСТА И ЗА КАЗНУВАЊЕТО НА МАЛОЛЕТНИЦИТЕ

Исклучување на прекршочни санкции спрема деца

Член 52

Спрема малолетник кој во времето на извршувањето на прекршокот не наполнил четирнаесет години (дете) не можат да се применат прекршочни санкции.

Цел на прекршочните санкции спрема малолетниците

Член 53

Во рамките на општата цел на прекршочните санкции (член 5 став 2) целта на прекршочните санкции спрема малолетниците е да се развива нивната лична одговорност и да се наоочува нивното воспитување и правилен развој за во иднина тие и други малолетници да не сторуваат прекршоци.

Изрекување на прекршочни санкции спрема малолетници

Член 54

(1) На малолетник кој во времето на извршувањето на прекршокот наполнил четирнаесет, а не наполнил шеснаесет години (помлад малолетник), може да му се изрече само укор.

(2) На малолетник кој во времето на извршувањето на прекршокот наполнил шеснаесет, а не наполнил осумнаесет години (постар малолетник), може да му се изрече укор, а по исклучок парична казна или казна затвор.

(3) На малолетник, под условите предвидени од закон, кон укорот односно казната можат да му се изречат и заштитни мерки освен заштитната мерка забрана на вршење на професија, дејности или работи и работни задачи.

Член 55

(1) На постар малолетник укор се изрекува ако е доволно поради сторениот прекршок само да се укори, при што ќе му се укаже на штетноста на неговото дејство и ќе се предупреди дека во случај на повторно извршување на прекршок може да му се изрече казна.

(2) На постар малолетник може да му се изрече казна затвор доколку видот и тежината на прекршокот и високиот степен на одговорноста укажуваат дека само на овој начин може да се постигне целта на казнувањето.

(3) Казната затвор на постар малолетник може да се изрече во траење од 15 дена.

(4) При заменувањето на паричната казна со затвор, затворот не може да биде подолг од 15 дена.

Одговорност на родителот односно старателот за прекршокот на малолетникот

Член 56

Со закон или со друг пропис може да се определи дека родителот односно старателот на малолетникот кој сторил прекршок ќе се казни, кога до извршување на прекршокот дошло поради пропуштање на должноста да се грижи за малолетникот, ако бил во можност тоа да го прави.

Глава шеста

ОДЗЕМАЊЕ НА ИМОТНА КОРИСТ ПРИБАВЕНА СО ПРЕКРШОК

Член 57

(1) Никој не може да ја задржи имотната корист прибавена со прекршок.

(2) Користа од став 1 на овој член ќе се одземе со решение за прекршок од кое е утврдено извршувањето на прекршокот. Одземената имотна корист се уплатува на посебна сметка на Републиката.

Член 58

(1) Одземањето на имотна корист се оостко одземање на пари, предмети од вредност и секоја друга имотна корист прибавена со прекршокот. Ако такво одземање не е можно, сторителот ќе се обврзе да плати паричен износ кој и одговара на вредноста на прибавената имотна корист.

(2) Ако со прекршокот на сторителот е прибавена имотна корист за организација на здружениот труд или за друга самоуправни организација или заедница, таа корист ќе се одземе од таа организација или заедница.

(3) Имотната корист прибавена со прекршок може да се одземе од лица на кои е пренесена без надоместок или со надоместок што не ѝ одговара на вистинската вредност, ако тие знаеле или можеле да знаат дека имотната корист е прибавена со прекршок. Кога имотната корист е пренесена на блиски роднини, ќе се одземе од нив ако не докажат дека како надоместок дале полна вредност.

Член 59

(1) Ако во прекршочната постапка е усвоено имотно-правното барање на оштетениот, судот за прекршоци ќе изрече одземање на имотната корист доколку таа го преминува усвоеното имотно-правно барање на оштетениот.

(2) Оштетениот кој во прекршочната постапка во поглед на своето имотно-правно барање е упатен на спор може да бара да се намира од износот на одземената вредност, ако поведе спор во рок од шест месеци од денот на правосилноста на решението со кое е упатен на спор и ако во рок од три месеци од денот на правосилноста на одлуката со која е утврдено неговото барање побара намиравање на одземената вредност.

(3) Оштетениот кој во прекршочната постапка не пријавил имотно-правно барање може да бара намиравање од одземената вредност, ако заради утврдување на своето барање повел спор во рок од три месеци од денот на узнавањето за решението со кое се одзема имотната корист, а најдоцна во рок од две години од правосилноста на решението за одземање на имотната корист и ако во рок од три месеци од денот на правосилноста на одлуката со која е утврдено неговото барање побара намиравање од одземената вредност.

Глава шеста

ЗАСТАРЕНОСТ

Застареност на поведување и водење на прекршочната постапка

Член 60

(1) Прекршочната постапка не може да се поведе ниту да се води ако помине една година од денот кога е сторен прекршокот.

(2) Застарувањето на прекршочното гонење почнува од денот кога е сторен прекршокот.

(3) Застарувањето не тече за времето за кое според законот гонење не може да започне или да продолжи.

(4) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејство што се презема заради гонење на сторителот на прекршокот.

(5) Застарувањето се прекинува и кога сторителот во времето додека тече рокот на застареноста стори исто така тежок или потежок прекршок.

(6) По секој прекин застарувањето почнува повторно да тече.

(7) Застареност на прекршочното гонење настапува во секој случај кога ќе измине двапати онолку време колку што според закон се бара за застареност на прекршочното гонење.

(8) Со закон кој предвидува прекршоци, може за одделни прекршоци да се определат рокови на застареност подолги од роковите од став 1 на овој член, но не подолги од пет години.

Застареност на извршувањето на казните и на заштитните мерки

Член 61

(1) Изречената казна и заштитната мерка не можат да се извршат ако од денот на правосилноста на решението за прекршокот помине една година.

(2) Застарувањето на извршувањето на казната и на заштитната мерка почнува од денот кога решението за прекршокот станало правосилно.

(3) Застарувањето не тече за времето за кое извршувањето не може да се преземе според закон.

(4) Застарувањето се прекинува со секое дејство на надлежниот орган што се презема заради извршување на казната или друга прекршочна санкција.

(5) По секој прекин застарувањето почнува повторно да тече.

(6) Застареност на извршувањето на казната и на заштитната мерка настапува во секој случај кога ќе измине двапати онолку време колку што според закон се бара за застареност на извршувањето.

Дел втори

ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Глава седма

ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Член 62

Постапката предвидена со овој закон се применува на сите прекршоци, доколку со посебен закон за одделни прекршоци не е пропишана друга прекршочна постапка.

Член 63

Прекршочна постапка се поведува по барање на орган овластен за поднесување на барање или оштетениот (во натамошниот текст: подносител на барање).

Член 64

(1) Судот за прекршоци е должен вистинито и целосно да ги утврди фактите што се од важност за донесување на решението за прекршокот и со еднаква прижливост да ги испита како околностите што го товарат обвинетиот така и околностите што му одат во негова корист.

(2) Судот за прекршоци е должен оовесно и грижливо да го оцени секој доказ, поединечно и во врска со другите докази и врз основа на таква оценка да изведе заклучок дали некој факт е докажан.

Член 65

Судот за прекршоци е должен да се грижи незаењето и неукоста на обвинетиот и на другите лица што учествуваат во прекршочна постапка да не бидат на штета на правата што според законот им припаѓаат во постапката.

Член 66

(1) Судот за прекршоци е должен да настојува прекршочната постапка да се спроведе без одолжување и да оневозможи секаква злоупотреба на правата што им припаѓаат на лицата кои учествуваат во постапката.

(2) Докажувањето во прекршочната постапка ќе се ограничи само на фактите што се суштествени за утврдување на вистината.

Член 67

(1) Пред донесувањето на решение за прекршок, на обвинетиот ќе му се даде можност да се изјасни за фактите и доказите што го товарат и да ги изнесе фактите и доказите што му одат во негова корист, освен ако решението за прекршок се донесува во скратена постапка.

(2) Ако уредно повиканиот обвинет не дојде на испитување и не го оправда изостанокот а неговото испитување не е нужно за утврдување на фактичката состојба на работите, решението за прекршок може да се донесе и без испитување на обвинетиот.

Член 68

Против правното лице и одговорното лице во правното лице се спроведува единствена прекршочна постапка, освен ако постојат законски причини да се води постапка само против едно од нив.

Член 69

Обвинетиот во прекршочната постапка има право да се брани сам или со стручна помош на бранител.

Член 70

(1) Прекршочната постапка се води на македонски јазик.

(2) Припадниците на другите народи и народности во остварувањето на своите права и должности пред судовите за прекршоци, имаат право на употреба на свој јазик и писмо.

Член 71

Припадниците на другите народи и народности поднеоците можат да ги доставуваат на јазикот на народот, односно народноста.

Член 72

(1) На припадниците на другите народи и народности судот за прекршоци ќе им обезбеди усно преведување на текот на прекршочната постапка, како и на исправите и на другите писмени списи во оној обем во кој тоа треба да се стори, а со оглед на својството на тоа лице во постапката.

(2) Со ова право ќе се запознае лицето кое може да се откаже од него ако го знае македонскиот јазик, а во записникот ќе се внесе дека лицето е поучено за ова право како и неговата изјава.

(3) Преведувањето се врши преку преведувачи.

Член 73

На подрачјата на општините на кои живеат припадници на народностите, ако со статутот на општината е предвидена употреба на јазикот на одделна народност, постапката пред судот за прекршоци што дејствува на тоа подрачје се води и на јазикот на таа народност.

Член 74

(1) Поканите, одлуките и другите списи се доставуваат на македонски јазик.

(2) Кога со статутот на општината на чие подрачје дејствува судот за прекршоци е предвидена употреба на јазикот на одделна народност, судот од тоа подрачје на учесниците во прекршочната постапка што ѝ припаѓаат на таа народност, списите (поканите, барањата, одлуките, жалбите и другите поднеоци) ќе ги доставува и на јазикот на народноста, доколку во постапката го употребувале својот јазик. Тие можат да бараат прекршочната постапка да се води и списите да им се доставуваат на македонски јазик.

Член 75

Трошоците за преведување на списите и трошоците за преведувачот ги сноси судот за прекршоци.

Член 76

Во прекршочната постапка обвинетиот може да биде задржан пред да се донесе решението за прекршокот само во случаите предвидени со овој закон.

Член 77

(1) Против решението за прекршок донесено во прв степен може да се изјави жалба до второстепениот суд за прекршоци, доколку со закон не е определено поинаку.

(2) Против решението за прекршок донесено во втор степен не може да се изјави жалба.

(3) Лицето кое е неоправдано казнето или задржано во прекршочната постапка има право на надоместок на штетата што му е сторена со тоа, како и други права утврдени со закон.

Член 78

(1) Државните органи и организациите на здружениот труд, како и другите општествени правни лица се должни во прекршочната постапка да укажуваат помош на судовите за прекршоци.

(2) Судовите за прекршоци се должни едни на други да укажуваат правна помош.

(3) Постапката за укажување на правна помош се спроведува без одлагање.

Член 79

(1) Ако примената на прописот за прекршокот зависи од претходното решавање на некое правно прашање за чие решавање е надлежен друг државен орган, судот за прекршоци може сам да го реши и тоа прашање според одредбите што важат за докажување во прекршочната постапка. Решението на ова правно прашање од страна на судот за прекршоци има дејство само за прекршочниот предмет за кој одлучувал тој суд.

(2) Ако за решавање на претходно прашање е надлежен суд од општа надлежност или суд на здружениот труд, судот за прекршоци ќе го одложи донесувањето на решението за прекршокот до правосилноста на решението на претходното прашање.

Глава осма

ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

Стварна надлежност

Член 80

(1) Прекршочната постапка во прв степен ја води Општинскиот суд за прекршоци, а во втор степен Републичкиот суд за прекршоци.

(2) Со закон може да се определи за одделни видови прекршоци прекршочната постапка пропишана

со овој или друг закон да ја води друг државен орган.

(3) Стварната надлежност на судовите за прекршоци и на други државни органи од став 2 на овој член, нивната организација и состав се уредува со посебен закон.

Месна надлежност

Член 81

(1) За водење на прекршочната постапка месно е надлежен, по правило, судот за прекршоци на чие подрачје е сторен прекршокот.

(2) Судот за прекршоци надлежен за правното лице, е надлежен и за одговорното лице во правното лице.

(3) Ако прекршокот е сторен на домашен брод или воздухоплов, за водење на прекршочната постапка е надлежен судот за прекршоци на чие подрачје се наоѓа домашното пристаниште или воздухопловното пристаниште во кое се завршува патувањето на сторителот на прекршокот, а ако сторителот на прекршокот е член на екипаж, надлежен е судот за прекршоци на чие подрачје се наоѓа матичното пристаниште на бродот односно матичното пристаниште на воздухопловот, доколку пристаништето е на територијата на СР Македонија.

(4) Ако за прекршочната постапка се надлежни два или повеќе судови за прекршоци, постапката ќе ја води судот што прв ја почнал постапката.

Член 82

Ако не може да се определи надлежноста според местото на извршувањето на прекршокот или ако прекршокот е извршен во странство, таа се определува според живеалиштето односно местото на престојувањето на сторителот на прекршокот, а ако прекршокот сторило правно лице, според седиштето на правното лице, доколку пропишот со кој е определен прекршокот важи и на подрачјето на кое се наоѓа неговото живеалиште или местото на престојувањето, односно седиштето на правното лице.

Член 83

Судот за прекршоци што е надлежен за сторителот на прекршокот е надлежен и за соучесникот. Против сторителот на прекршокот и против соучесникот се спроведува единствена прекршочна постапка. Ако е тоа целоснообразно, надлежниот суд за прекршоци може одвоено да води постапка против одделни соучесници.

Член 84

(1) Месно надлежниот суд за прекршоци може предметот да го отстапи на судот за прекршоци на чие подрачје е сторителот на прекршокот има живеалиште, ако е очигледно дека побрзо и поекономично ќе се спроведе прекршочната постапка и ако пропишот со кој е пропишан прекршокот важи и на тоа подрачје.

(2) Пред отстапување на предметот месно надлежниот суд за прекршоци ќе одлучи за поведување на прекршочната постапка, ќе ги ослуша сведоците и ќе изведе други потребни докази ако тие се наоѓаат на подрачјето на тој суд.

Пренесување на месната надлежност

Член 85

(1) Кога надлежниот првостепен суд за прекршоци од правни или фактички причини е спречен да постапува, должен е за тоа да го извести второстепениот суд за прекршоци, кој за водење на прекршочната постапка ќе определи друг стварно надлежен првостепен суд за прекршоци, доколку пропишот за прекршоци важи и на тоа подрачје.

(2) Против решението од став 1 на овој член не е дозволена жалба.

Постапување во случај на ненадлежност

Член 86

(1) Судот за прекршоци е должен по службена должност да внимава на овојата стварна и месна надлежност, и ако утврди дека за водење на прекршочната постапка е надлежен друг суд за прекршоци или друг државен орган, без одлагање ќе му го отстапи предметот на тој суд односно орган.

(2) Ако судот за прекршоци или друг државен орган на кој му е отстапен предметот како на надлежен суд, односно орган смета дека е надлежен судот за прекршоци што му го отстапил предметот или некој друг суд за прекршоци, ќе поведе постапка за решавање на судирот на надлежноста.

Судир на надлежноста

Член 87

(1) За судирот на надлежноста меѓу првостепените судови за прекршоци решава второстепениот суд за прекршоци.

(2) Против решението со кое е одлучено за судирот на надлежноста не е дозволена жалба.

(3) За судирот на надлежноста меѓу судовите за прекршоци и други државни органи решава Врховниот суд на Македонија.

Изземање

Член 88

(1) Судијата за прекршоци или друго службено лице кое учествува во прекршочната постапка ќе се изземе:

1. Ако е оштетен со прекршокот;

2. Ако обвинетиот, неговиот бранител, подносителот на барањето за поведување на прекршочната постапка, застапникот на правното лице, оштетениот и неговиот застапник односно полномошник, му е брачен другар или роднина по крв во права линија до кој и да е степен, во странична линија до четврти степен, а по брачен другар до втор степен;

3. Ако со обвинетиот, неговиот бранител, подносителот на барањето, застапникот на правното лице или оштетениот е во однос на старател, лице под старателство, хранител или храненик;

4. Ако во ист предмет учествува како застапник на правното лице, бранител на обвинетиот, застапник или полномошник на оштетениот, или како подносител на барањето или е ослушан како сведок или рештак;

5. Ако во истиот предмет учествувал во донесувањето на првостепеното решение за прекршок;

6. Ако постојат други околности што предизвикуваат оомневање во неговата непристрасност.

Член 89

(1) Судијата за прекршоци е должен сам да се изземе штом ќе дознае дека постојат причини за изземање. Другите лица се должни самите да бараат изземање штом ќе дознаат дека постојат причини за изземање.

(2) Барање за изземање може да поднесе обвинетиот, односно застапникот на обвинетото правно лице и подносителот на барањето, до донесувањето на решението за прекршокот. Лицето чие изземање се бара, може до донесувањето на решението по барањето за изземање да ги презема само оние дејства што не трпат одлагање.

(3) За изземање на судијата на првостепениот суд за прекршоци решава претседателот на тој суд, а за претседателот второстепениот суд за прекршоци.

(4) За изземање на судијата на второстепениот суд за прекршоци решава претседателот на второстепениот суд за прекршоци.

(5) Второстепениот суд за прекршоци решава за изземање на судијата на првостепениот суд за прекршоци и во случај кога во постапката по жалбата е истакнато барање за негово изземање.

(6) За изземањето на другите службени лица кои учествуваат во прекршочната постапка решава судијата за прекршоци кој постапува по конкретниот предмет.

(7) Пред да се донесе решението за изземање, ќе се земе изјава од лицето чие изземање е во прашање.

(8) Против решението со кое се усвојува изземањето не е дозволена жалба, а решението со кое се одбива изземањето може да се напаѓа само со жалбата против решението за прекршокот.

Глава деветта

ОБВИНЕТИОТ И НЕГОВОТО ПРАВО НА ОДБРАНА

Член 90

(1) Обвинетиот е лице против кое се води прекршочна постапка.

(2) Обвинетиот има право да поднесува докази, да става предлози и да употребува правни средства предвидени со овој закон.

(3) Обвинетиот има право да се брани сам или со стручна помош на бранител.

(4) За бранител може да се земе адвокат, а него може да го замени адвокатски приправник.

По исклучок, ако во седиштето на судот за прекршоци нема доволно адвокати, за бранител може да се земе и дипломиран правник кој е способен на обвинетиот да му даде помош во одбраната.

(5) Бранителот е овластен во корист на обвинетиот да ги преземе сите дејства што може да ги преземе обвинетиот.

(6) Бранителот е должен да му поднесе полномошно на судот за прекршоци пред кој се води постапката.

Член 91

(1) За обвинетото правно лице во прекршочната постапка учествува неговиот застапник, овластен да ги преземе сите дејства што може да ги презема самиот обвинет во прекршочната постапка.

(2) Застапник на обвинетото правно лице е лице кое е овластено да го застапува правното лице врз основа на закон или друг пропис на надлежен државен орган, статут или друг самоуправен општ акт на правното лице.

(3) Надлежниот орган на обвинетото правно лице може за застапник да определи друго лице од редот на своите членови или друг работник во тоа правно лице или во работната заедница која врши заеднички работи.

(4) Застапникот на обвинетото правно лице од став 3 на овој член мора да има писмено овластување од надлежниот орган што го определил за застапник.

(5) Застапник на обвинетото правно лице може да биде само едно лице.

Член 92

Странското правно лице го застапува раководителот на претставништвото во Југославија, ако за застапник не е определено друго лице вработено во претставништвото.

Член 93

(1) Застапник на обвинетото правно лице не може да биде одговорното лице во правното лице против кое се води прекршочна постапка за ист прекршок.

(2) Застапник на правното лице не може да биде лице кое е сведок во истата работа.

(3) Во случаите од став 1 и 2 на овој член судот за прекршоци е должен да го извести правното лице заради определување на друг застапник.

(4) За странско правно лице известувањето од став 3 на овој член се упатува до претставништвото на странското правно лице.

Член 94

Повеќе обвинети правни лица можат да имаат како застапник исто лице само ако тоа не е во спротивност со интересите на нивната одбрана.

Член 95

Ако обвинетото правно лице на поканата на судот за прекршоци не определи овој застапник, ќе се казни со решение на тој суд со парична казна до 5.000 динари. Ако и по изрекувањето на казната обвинетото правно лице не определи овој застапник, ќе се казни за секое натамошно нејавување на поканата со парична казна до 10.000 динари.

Глава десетта

ОШТЕТЕНИОТ И НЕГОВОТО ЗАСТАПУВАЊЕ

Член 96

(1) Оштетен во смисла на овој закон е лице чие лично или имотно право е повредено или загрозуено со прекршокот.

(2) Оштетениот, самиот или преку овојот законски застапник или полномошник, има право:

1. Да поднесува барање за поведување на прекршочната постапка;

2. Да поднесува докази, става предлози и истакнува имотно-правно барање за надоместок на штета или враќање на предметите;

3. Да изјавува жалба на решението што е донесено по повод неговото барање за поведување на прекршочната постапка или по повод одлуката за трошоците на постапката;

4. Да се откаже од барањето за водење на прекршочната постапка до донесувањето на решението за прекршокот и во таков случај нема право повторно да поднесува барање за гонење.

(3) Ако со сторениот прекршок е нанесена штета на имот во општествена сопственост, а оштетениот не истакнал имотно-правно барање, судот за прекршоци за тоа секогаш ќе го извести надлежниот општествен правообранител на самоупраувањето.

Глава единаесетта

ПОДНЕСОЦИ

Член 97

(1) Поднесоците (барањата за поведување на прекршочната постапка, предлозите, правните средства и другите изјави и соопштенија) се поднесуваат писмено.

(2) Обвинетиот и оштетениот поднесоците можат да ги даваат и усно на записник.

(3) Поднесоците мораат да бидат разбирливи и да содржат сè што е потребно за да може по нив да се постапи.

(4) Ако поднесокот е неразбирлив или не содржи сè што е потребно за да може по него да се постапи, ќе се повика подносителот во определен рок, а најдоцна во рок од 8 дена, да го исправи односно дополни, а ако тоа не го стори поднесокот ќе се отфрли.

Член 98

(1) Барањето за поведување на прекршочната постапка и другите поднесоци, што според овој закон ѝ се доставуваат на спротивната странка, му се предаваат на судот за прекршоци во доволен број примероци за судот и за другата странка.

(2) Ако на судот за прекршоци не му се предадени доволен број примероци од поднесокот, ќе се повика подносителот во определен рок да достави доволен број примероци.

Глава дванаесетта

ЗАПИСНИК

Член 99

(1) За секое дејство преземено во текот на прекршочната постапка се составува записник. Записникот се остапува истовремено кога се врши и дејството, а ако тоа не е можно, тогаш непосредно по тоа.

(2) Записникот го пишува записничар. Записникот се остава на тој начин што лицето што го презема дејството му кажува гласно на записничарот што ќе внесе во записникот. Ако нема записничар, записникот го води судијата за прекршоци и тоа ќе се назначи во записникот.

Член 100

(1) Во записникот се внесува: називот на судот за прекршоци што го презема дејството, местото, денот и часот кога дејството е започнато и завршено, имињата и презимињата на присутните лица и во кое својство присуствуваат, како и прекршочниот предмет по кој се презема дејството.

(2) Записникот треба да ги одржи суштествените податоци за текот и содржината на преземеното дејство. Во записникот, во форма на раскажување се забележува само суштествената одржина на дадените искази и изјави. Ако е потребно, во записникот дословно ќе се внесе прашањето што е поставено и одговорот што е даден. Ако при преземањето на дејството се одземени предмети или списи, тоа ќе се назначи во записникот, а одземените предмети ќе се приклучат кон записникот или ќе се наведе каде се наоѓаат на чување.

(3) При преземањето на дејството увид или претресување на стан или лице, во записникот ќе се внесат и податоци што се важни со оглед на природата на дејството (опис, мерки и големина на предметите или трагите и сл.), а ако се направени скици, цртежи, планови или фотографии, ќе се наведат и ќе се приклучат кон записникот.

Член 101

(1) Записникот мора да се води уредно, во него не смее ништо да се избрише, да се додаде или менува. Прецртаните места во записникот мораат да останат читливи.

(2) Сите преиначувања, исправки и додавања се внесуваат на крајот на записникот и мораат да бидат заверени од страна на лицата кои го потпишуваат записникот.

Член 102

Испитаното односно ослушаното лице, лицата кои задолжително присуствуваат на дејствата во прекршочната постапка, како и обвинетиот, бранителот односно застапникот и оштетениот, ако се присутни, имаат право да го прочитаат записникот или да бараат да им се прочита. На тоа е должно да ги предупреди лицето кое го презема дејството, а во записникот ќе се назначи дали предупредувањето е сторено и дали е прочитан записникот.

Член 103

(1) Записникот го потпишува испитаното односно ослушаното лице.

(2) На крајот од записникот се потпишува толкувачот односно вештакот, ако го имало, а при претресувањето и лицето што се претресува или чиј стан се претресува.

(3) Неписмено лице место потпис става отпечаток на показалецот од десната рака, а записничарот под отпечатокот ќе го запише неговото име и презиме. Ако не е можно да се стави отпечаток од десниот показалец, се става отпечаток од некој друг прст или отпечаток од прст на левата рака, а во записникот ќе се назначи од кој прст и од која рака е земен отпечатокот. Ако испитаното односно ослушаното лице ги нема обете раце — ќе го прочита записникот, а ако е неписмено — записникот ќе му се прочита и тоа ќе се забележи во записникот.

(4) Ако има приговори во поглед на содржината на записникот, во записникот ќе се наведат и тие приговори.

(5) Записникот на крајот го потпишува лицето кое го презело службеното дејство и записничарот.

(6) Ако записникот содржи повеќе листови, тие ќе се означат со редни броеви и секој лист ќе го завери со свој потпис лицето кое раководи со службеното дејство, а ќе го потпише и испитаното односно ослушаното лице.

(7) Ако ипитаното односно ослушаното лице не сака да го потпише записникот или е отстранет пред неговото заклучување, лицето кое раководи со дејството ќе го забележи ова во записникот и ќе ја наведе причината за одбивањето односно отстранувањето.

(8) Ако дејството не можело да се изврши без прекин, во записникот ќе се назначи денот и часот кога настанал прекилот, како и денот и часот кога продолжува дејството.

Член 104

(1) За советувањето и гласањето во второстепена постапка ќе се остави посебен записник, што го содржи текот на гласањето и одлуката што е донесена.

(2) Записникот за советувањето и гласањето го потпишуваат сите членови на советот и записничарот.

(3) Одвоените мислења ќе се приклучат кон записникот за советувањето и гласањето ако не се внесени во записникот.

(4) Записникот за советување и гласање се затвора и се става во општо во предметот на второстепенит суд за прекршоци.

(5) Записникот за советување и гласање може да се разгледа само кога се решава по вопредниот правен лек и во тој случај судот е должен повторно да го затвори и да назначи дека го разгледал записникот.

Глава тринаесетта

РОКОВИ И ВРАЌАЊЕ ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА

Рокови

Член 105

(1) Роковите предвидени со овој закон не можат да се продолжат, освен кога законот изречно го дозволува тоа.

(2) Кога изјавата е врзана за рок се смета дека е дадена во рок ако пред да истече рокот му е предадена на оној што е овластен да ја прими.

(3) Кога изјавата е упатена по пошта со препорачана пратка или по телеграфски пат, денот на предавањето на поштата се смета како ден на предавањето на оној до кого е упатена. Предавањето на воена пошта во место каде што не постои редовна пошта се смета како предавање на препорачаната пратка на пошта.

(4) Ако поднесокот што е врзан со рок, поради незнаење или очигледна грешка на подносителот, е предаден или упатен до ненадлежен суд за прекршоци пред истекот на рокот, а кај надлежниот суд за прекршоци стигне по истекот на рокот, ќе се земе дека е навреме поднесен.

(5) Обвинетиот кој се наоѓа на издржување на казна затвор може изјавата што е врзана за рок да ја предаде на управата на казнено-поправната установа во која ја издржува казната. Денот кога изјавата е предадена на управата на казнено-поправната установа се смета како ден на предавање на судот за прекршоци.

Член 106

(1) Роковите се сметаат на часови, денови, месеци и години.

(2) Часот или денот кога е извршено доставувањето или оопштувањето односно во кој паѓа настанот од кога треба да се смета траењето на рокот, не се засметува во рокот, туку за почеток на рокот се зема првиот нареден час односно ден. Во еден ден се сметаат 24 часа, а месецот и годината се сметаат по календарското време.

(3) Роковите определени по месеци, односно по години се завршуваат по истекот на оној ден на последниот месец односно на годината што по својот број му одговара на денот кога почнал рокот. Ако го нема тој ден во последниот месец, рокот се завршува последниот ден на тој месец.

(4) Ако последниот ден на рокот паѓа на државен празник или во недела или во некој друг неработен ден, рокот истекнува со истекот на првиот нареден работен ден.

Враќање во поранешна состојба

Член 107

(1) На обвинетиот кој од оправдани причини го пропуштил рокот за изјавување жалба односно приговор против решението за прекршок му се дозволува враќање во поранешна состојба, ако во рок од осум дена од денот на престанокот на причината поради која го пропуштил рокот поднесе барање за враќање во поранешна состојба и ако истовремено со барањето предаде и приговор односно жалба.

(2) Иако истекот на 30 дена од денот на пропуштениот рок не може да се бара враќање во поранешна состојба.

(3) Барањето за враќање во поранешна состојба му се предава на судот за прекршоци на, кој му се предава и приговорот односно жалбата.

Член 108

(1) За враќање во поранешна состојба решава судот за прекршоци надлежен да решава по приговорот односно жалбата. Кога надлежниот суд за прекршоци ќе дозволи враќање во поранешна состојба, со истото решение ќе реши и по приговорот односно жалбата.

(2) Против решението со кое се дозволува враќање во поранешна состојба не е дозволена жалба.

(3) Ако обвинетиот изјавил жалба на решението со кое не се дозволува враќање во поранешна состојба, судот за прекршоци е должен оваа жалба, заедно со приговорот односно жалбата против решението за прекршок и сите списи да ја достави до второстепениот суд за прекршоци.

Член 109

Барањето за враќање во поранешна состојба по правило не го задржува извршувањето на решението за прекршок, но надлежниот суд за прекршоци може според околностите да одлучи извршувањето на казната да се одложи додека не се реши барањето за враќање во поранешна состојба.

Глава четринаесетта

ТРОШОЦИ НА ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

Член 110

(1) Трошоци на прекршочната постапка се издатоци сторени по повод прекршочната постапка од нејзиното поведување до завршувањето.

(2) Трошоци на прекршочната постапка се:

1. Трошоци на сведоците, вештаците и толкувачите;

2. Трошоци на увидот;

3. Превозни трошоци на обвинетиот;

4. Издатоци за доведување на обвинетиот;

5. Превозни и патни трошоци на службените лица;

6. Нужни издатоци на оштетениот и на неговиот законски застапник, како и награда и нужни издатоци на неговиот полномошник ако било потребно такво застапување;

7. Паушален износ.

(3) Паушалниот износ се утврдува во висина од 200 до 800 динари, во зависност од траењето и сложеноста на прекршочната постапка, како и од имотната односно економската состојба на лицето кое е должно да го плати овој износ. Паушалниот износ во скратена постапка не може да биде поголем од 200 динари.

(4) Трошоците на прекршочната постапка од став 2 точка 1, 2, 4 и 5 на овој член се исплатуваат однапред од средствата на судот за прекршоци што ја води постапката, а по правосилноста на решението за прекршок се наплатуваат од лицата кои се долж-

ни да ги надоместат според одредбите на овој закон. Судот за прекршоци што ја води постапката е должен сите трошоци што се однапред исплатени да ги внесе во допис што ќе се приложи кон списите.

(5) Трошоците на преведување на јазикот на народите и народностите што настануваат со примена на одредбите од овој закон за правото на припадниците на народите и народностите на употреба на својот јазик, ги поднесува судот за прекршоци што ја води постапката.

Член 111

Трошоците сторени по повод откривањето на прекршокот, подносителот на барањето ќе ги внесе во трошковникот што го приложува кон барањето, кога такви трошоци се предвидени во посебниот пропис за прекршокот.

Член 112

(1) Трошоците на постапката ги поднесува лицето кое е казнето за прекршокот.

(2) Во решението за прекршокот ќе се определи кој ги поднесува трошоците, во кој износ и во кој рок треба да бидат платени. Ако за утврдување на износот на трошоците нема доволно податоци, тие можат да се определат и со дополнително решение. Рокот за плаќање на трошоците не може да биде пократок од 15 дена ниту подолг од 30 дена од денот на правосилноста на решението за прекршок.

(3) Ако прекршочната постапка против обвинетиот е запрена, трошоците на постапката ги поднесува судот за прекршоци што ја води постапката.

(4) Ако прекршочната постапка е запрена поради невинотино барање на оштетениот или поради откажување на оштетениот од поднесеното барање, трошоците на постапката ги поднесува оштетениот.

Член 113

Кога со посебен пропис е определено дека трошоците што настанале по повод откривањето на прекршокот ќе ги поднесе сторителот, на предлог на подносителот на барањето ќе се задолжи казнетиот да ги плати и тие трошоци.

Член 114

(1) Лице кое е обвинето за повеќе прекршоци нема да ги поднесува трошоците на прекршочната постапка во однос на прекршокот за кој постапката е запрена, доколку тие можат да се издвојат од вкупните трошоци.

(2) Кога за прекршок се казнети повеќе обвинети, во решението за прекршок ќе се определи делот на трошоците што ќе го поднесе секој од обвинетите, а ако тоа не е можно, ќе се определи обвинетите солидарно да ги поднесат трошоците.

Член 115

Ако лицето кое е должно да ги поднесе трошоците на прекршочната постапка не ги плати во определениот рок, тие ќе се наплатат по присилен пат.

Член 116

Судот за прекршоци што ја води прекршочната постапка може обвинетиот да го ослободи од обврската да ги надомести во целост или само делумно трошоците на постапката, доколку со нивното плаќање би било доведено во прашање неговото издржување или издржувањето на лицата што е должен да ги издржува.

Глава петнаесетта

ИМОТНО-ПРАВНО БАРАЊЕ

Член 117

(1) Оштетениот може до донесувањето на првостепеното решение за прекршок да поднесе барање за надоместок на штета сторена со прекршокот, односно да му се вратат одземените предмети или да се поништи определена правна работа.

(2) За барањето на оштетениот ќе се одлучи во решението за прекршокот. Ако износот на штетата не може да се утврди или ако утврдувањето на ште-

тата би ја забавило или отежнало прекршочната постапка, или ако барањето за надоместок на штетата е само делумно усвоено, оштетениот ќе се упати своето барање за надоместок на штетата, односно неусвоениот износ да го остварува во процесна постапка.

(3) Ако прекршочната постапка биде запрена, оштетениот ќе се упати своето барање за надоместок на штетата да го остварува во процесна постапка.

(4) Ако е оштетен имот во општествена сопственост, за запирање на постапката ќе се извести оштетеното правно лице и надлежниот општествен правобранител на самоуправањето.

(5) Против одлуката по барањето за надоместок на штета оштетениот нема право на жалба.

Член 118

(1) Во решението за прекршокот ќе се определи рокот во кој обвинетиот е должен да ја надомести сторената штета, односно да го врати предметот.

(2) Рокот за надоместување на штетата не може да биде пократок од 15 ни подолг од 30 дена од денот на правосилноста на решението. Рокот за враќање на предметите може да биде и пократок.

Глава шеснаесетта

ДОНЕСУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ

Член 119

Одлуките во прекршочната постапка се донесуваат во форма на решение или наредба.

Член 120

(1) Одлуките им се соопштуваат на заинтересираните лица усно ако се присутни, а со доставување на заверен препис ако се отсутни. Рокот за жалбата се смета од денот на соопштувањето односно доставувањето на одлуката.

(2) Ако одлуката е соопштена усно, тоа ќе се назначи во записникот или на списокот, а лицето на кое соопштувањето му е извршено ќе го потврди тоа со свој потпис. При усното соопштување на одлуката заинтересираното лице ќе се поучи дека може да побара препис на одлуката, како и за правото на жалба и за рокот на жалбата.

(3) На барањето на заинтересираното лице се издава заверен препис на усно соопштената одлука, а рокот за жалба се смета од денот на доставувањето на преписот на одлуката.

Член 121

(1) Одлуките на второстепениот суд за прекршоци се донесуваат по усното советување и гласање. Одлуката е донесена кога за неа гласало мнозинството од членовите на советот.

(2) Претседателот на советот раководи со советувањето и гласањето и гласа последен. Тој е должен да се грижи за тоа сите прашања да се разгледаат сестрано и целосно.

Глава седумнаесетта

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПИСМЕНАТА

Член 122

Писмената се доставуваат преку пошта организирана на општината, другите органи или организации, службеното лице на судот за прекршоци што ја води постапката или непосредно во просториите на тој суд.

Член 123

(1) Барањето за поведување на прекршочната постапка и поканата за испитување односно заради давање писмена одбрана, лично му се доставува на обвинетиот.

(2) На обвинетиот и на подносителот на барањето, ако е тој физичко лице, лично му се доставуваат и сите одлуки од чие доставување тече рокот за жалба.

Член 124

(1) Ако обвинетиот има бранител, сите одлуки од чие доставување тече рокот за жалба ќе му се достават и на бранителот, а ако обвинетиот има повеќе бранители само на еден од нив.

(2) Ако оштетениот има законски застапник или полномошник, доставувањето на одлуките од став 1 на овој член ќе му се изврши нему, а ако ги има повеќе тогаш само на еден од нив.

Член 125

(1) Ако лицето на кое писменото мора лично да му се достави не се затече таму каде што треба да се изврши доставувањето, доставувачот ќе се извести кога и на кое место може тоа лице да го затече и ќе му остави кај едно од лицата наведени во член 126 од овој закон писмено известување заради примане на писменото да биде во определен ден и час во својот стан или на своето работно место. Ако и по ова доставувачот не го затече лицето на кое треба да му се изврши доставување, ќе постапи според одредбата од член 126 од овој закон и со тоа се смета дека доставувањето е извршено. На ист начин се доставуваат и одлуките на оштетениот за кои рокот за жалба тече од доставувањето.

(2) Ако за прекршокот за кој е обвинето лицето на кое писменото не може лично да му се достави е пропишана само парична казна доставувањето се врши според одредбите од член 126 од овој закон.

Член 126

(1) Писмената што не се наведени во член 125 од овој закон се доставуваат исто така лично, но таквите писмена, во случај примателот да не се затече во станот, можат да му се предадат на некој од возрасните членови на неговото домаќинство кој е должен да го прими писменото. Ако тие не се затечат во станот, писменото ќе му се предаде на настојникот или на оседлот, ако тие се согласат. Ако доставувањето се врши на работно место на лицето на кое треба да му се достави писменото а тоа лице не се затече тука, доставувањето може да му се изврши на лице овластено за прием на пошта кое е должно да го прими писменото или на лице кое е работно на истото место, ако тоа се огласи да го прими писменото.

(2) Ако се утврди дека лицето на кое треба писменото да му се достави е отсутно и дека лицата од став 1 на овој член не можат писменото на време да му го предадат, ќе се врати писменото со назначување каде се наоѓа отсутниот.

Член 127

(1) Потврдата за извршеното доставување (доставничката) ја потпишуваат примателот и доставувачот. Датумот на приемот примателот сам ќе го назначи на доставничката. Денот и месецот на приемот се испишуваат со букви.

(2) Ако примателот е неписмен или не е во состојба да се потпише, доставувачот ќе го потпише, ќе го назначи денот на приемот и ќе стави забелешка зошто го потпишал примателот.

(3) Ако примателот одбие да ја потпише доставничката, доставувачот ќе го забележи тоа на доставничката и ќе го назначи датумот на предавањето и со тоа доставувањето е извршено.

Член 128

Кога примателот или возрасниот член на неговото домаќинство ќе одбие да го прими писменото, доставувачот ќе го забележи на доставничката датумот, часот и причината за одбивањето на приемот, а писменото ќе го остави во станот на примателот или во просторијата каде што работи. Со тоа доставувањето е извршено.

Член 129

(1) На воените лица, на работниците на милицијата и на други овластени работници на органите за внатрешни работи и работниците од сувоземниот, речниот, езерскиот, поморскиот и воздухопловниот сообраќај, доставувањето на писмената се врши преку пливната команда односно преку непосредниот старешина.

(2) На лицата лишени од слобода доставувањето на писмената се врши преку управата на установата во која се сместени.

Член 130

Доставувањето на писмената на државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство се врши со посредство на дипломатско или конзуларно претставништво на Југославија во странската држава, под услов странската држава да не се спротивставува на таков начин на доставување и лицето на кое доставувањето му се врши доброволно да се согласи писменото да го прими. Овластениот работник во дипломатското или конзуларното претставништво ја потпишува доставницата како доставувач, ако писменото е врачено во самото претставништво, ако писменото е доставено преку пошта тоа го потврдува на доставницата.

Член 131

(1) На државниот орган одлуките и другите писмена му се доставуваат од предавање во писарницата.

(2) Доставувањето на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заднини и граѓанско-правните лица се врши со предавање на писменото на лицето овластено за прием на писмено или на работникот кој се затекнал во деловната просторија.

(3) Кога се врши доставување на одлуки кај кои од денот на доставувањето тече рок, како ден на доставување се смета денот на предавањето во писарницата на органот, односно на лицето од став 2 на овој член.

Глава осумнаесетта

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА СПИСИТЕ

Член 132

(1) На секој кој има оправдан интерес може да му се дозволи разгледување и препишување на одделни прекршочни списи.

(2) Кога постапката е во тек, разгледувањето и препишувањето на списите го дозволува судијата за прекршоци кој ја води прекршочната постапка, а кога постапката е завршена, разгледувањето и препишувањето на списите го дозволува претседателот на судот за прекршоци што ја водел прекршочната постапка или лице кое тој ќе го овласти.

(3) Разгледувањето и препишувањето на списите може да не се дозволи ако со тоа би се попречило правилното водење на прекршочната постапка.

(4) По завршувањето на доказната постапка, на лицата од став 1 на овој член не може да им се забрани разгледување и пропишување на списите на предметот.

Глава деветнаесетта

ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Член 133

(1) Прекршочната постапка се поведува по барање од овластениот орган и оштетениот (во натамошниот текст: подносител на барањето).

(2) Овластени органи, во смисла на став 1 од овој член се органите на управата, овластените инспектори, јавните обвинители, општествените правобранители на самоуправавањето, како и други органи и организации што вршат јавни овластувања во чија надлежност спаѓа непосредното извршување или надзор над извршувањето на прописите во кои се предвидени прекршоци.

(3) Ако органите од став 2 на овој член не поднесат барање за поведување на прекршочната постапка, за неговото поднесување овластени се непосредно повисоките органи.

(4) Барањето за поведување на прекршочна постапка се поднесува писмено. Оштетениот може барањето да го поднесе и усно на записник.

(5) Ако судот за прекршоци во текот на прекршочната постапка дознае за прекршок за кој не е поднесено барање, ќе го извести за тоа органот овластен за поднесување барање.

Член 134

(1) Барањето за поведување на прекршочна постапка содржи:

1. Основни податоци за обвинетиот (име и презиме, прекар, ако го има, место и датум на раѓање, место на живеење, улица и број, државјанство и занимање), односно назив и седиште на обвинетото правно лице, а за одговорното лице во правното лице и функцијата што ја врши во тоа правно лице;

2. Фактички опис на прекршокот од кој произлегуваат правните обележја на прекршокот, време и место на извршувањето на прекршокот и други околности потребни што поблиску да се определи прекршокот;

3. Пропис за прекршокот што треба да се примени;

4. Предлог за доказите што треба да се изведат и

5. Потпис на подносителот на барањето.

(2) Кога барањето за поведување на прекршочната постапка го поднесува оштетениот, барањето не мора да го содржи прописот за прекршокот што треба да се примени, а го содржи износот на штетата што му е сторена.

(3) Кон барањето се приложуваат доказите.

Член 135

(1) Ако барањето за поведување на прекршочната постапка не ги содржи сите податоци од член 134 на овој закон, ќе се побара од подносителот на барањето да го дополни во рок, кој не може да биде подолг од 15 дена. Во случај подносителот на барањето да не ги отстранил недостатоците во одредениот рок, ќе се смета дека се откажал од барањето и таквото барање ќе се отфрли.

Член 136

(1) Кога судот за прекршоци надлежен за водење на прекршочната постапка утврди дека постојат услови за поведување на прекршочната постапка, за тоа ќе донесе одлука. Постапката натаму се води по службена должност.

Член 137

(1) Ако судот за прекршоци утврди дека не постојат услови за поведување на прекршочната постапка ќе го отфрли со решение.

(2) Не постојат услови за поведување на прекршочната постапка:

1. Кога дејството опишано во барањето не е прекршок;

2. Кога постојат основи што ја исклучуваат одговорноста за прекршок;

3. Кога настанила застареност за поведување на прекршочната постапка;

4. Кога барањето го поднел неовластен орган, односно лице;

5. Кога постојат други законски причини поради кои прекршочната постапка не може да се поведе.

(3) Решението од став 1 на овој член ќе се достави на обвинетиот со поканата за испитување односно ќе се извести дека имотно-правното барање може да го остварува во процесна постапка.

Член 138

(1) Примерок од барањето за поведување на прекршочната постапка, судот за прекршоци ќе му достави на обвинетиот со поканата за испитување односно за давање на писмена одбрана.

(2) Ако според одредбите на овој закон се донесува решение за прекршок во скратена постапка

(член 191), примерокот од барањето за поведување на прекршочната постапка му се доставува на обвинетиот со решението за прекршокот.

(3) Ако од моментот на поведувањето на прекршочната постапка зависи некое право или обврска, ќе се смета дека прекршочната постапка е поведена кога е донесена одлука за поведување на постапката.

Глава дваесетта

МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРИСУСТВО НА ОБВИНЕТИОТ И ЗА УСПЕШНО ВОДЕЊЕ НА ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

Член 139

Мерки што можат да се преземат спрема обвинетиот заради обезбедување присуство и за успешно водење на прекршочната постапка се: повикување, доведување, задржување и гаранција.

Повикување на лице

Член 140

(1) Лицето чие лично присуство во прекршочната постапка е потребно се повикува, по правило, со писмена покана. Во поканата ќе се назначи судот за прекршоци што повикува, името и презимето на лицето кое се повикува, времето и местото на доаѓањето, предметот поради кој се повикува и во кое својство (како обвинет, застапник на обвинето правно лице, сведок, вештак, итн.). Ако оштетениот се повикува како сведок, тоа во поканата мора да се назначи.

(2) Во поканата за обвинетиот ќе се назначи зошто се обвинува и дали мора лично да пристапи заради испитување или може својата одбрана да ја поднесе писмено. Кога се повикува да пристапи лично, обвинетиот во поканата ќе се предупреди дека во случај на нејавување на поканата може да се нареди да биде доведен. Ако за утврдување на фактичката состојба присуството на обвинетиот не е неопходно, во поканата обвинетиот ќе се предупреди дека во случај на неговото нејавување, решението за прекршок ќе се донесе и без негово испитување.

(3) Одредбите од став 1 и 2 од овој член согласно ќе се применуваат и на повикувањето на застапникот на обвинетото правно лице.

(4) Ако на судот за прекршоци не му е познато кој е определен за застапник на обвинетото правно лице ќе побара од правното лице да определи и да упати свој застапник.

Член 141

(1) Како сведоци се повикуваат лица за кои е веројатно дека можат да дадат известување за прекршокот и обвинетиот, како и за други важни околности.

(2) Оштетениот може да се сослуша како сведок.

(3) Во поканата за сведоци и вештаци ќе се назначи дека повиканиот е должен да се јави и дека во случај на неоправдано нејавување на поканата ќе се нареди негово доведување, а може да се казни и парично. Ако се повикува оштетениот како сведок тоа мора да се назначи во поканата.

(4) Ако повикувањето е извршено по устен пат, тоа ќе се забележи во списите.

Доведување

Член 142

(1) Ако уредно повиканото лице не се јави на поканата и не го оправда својот изостанок, а неговото присуство е неопходно заради утврдување на фактичката состојба, ќе се нареди да биде доведен.

(2) Доведување на обвинетиот може да се нареди само ако во поканата било назначено дека тој мора лично да дојде.

(3) Доведување на обвинетиот може да се нареди и без претходна покана ако е затечен во вршење

прекршок, а не може да го докаже својот идентитет или нема живеалиште или со одење во странство може да ја избегне одговорноста за прекршокот, или за да се спречи натамошно вршење на прекршоци.

(4) Доведување на оштетениот може да се нареди само ако е тој повикан и како сведок.

(5) Наредба за доведување се издава писмено, а извршувањето му се доверува на органот за внатрешни работи. Во наредбата мора да биде назначено името и презимето и адресата на лицето кое треба да се доведе, причината за доведувањето, а по потреба и други податоци нужни за утврдување на идентитетот. Наредбата мора да биде заверена со службен печат и со потпис од судијата за прекршоци кој го наредил доведувањето.

(6) Овластените службени лица на органите за внатрешни работи можат и без наредба од судот за прекршоци да доведат лице кое е затечено во вршење на прекршок ако не може да се утврди неговиот идентитет, или ако тоа нема постојано место на престојување или ако со одење во странство може да ја избегне одговорноста за прекршок, како и во случај кога доведувањето е потребно за да се спречи продолжувањето на прекршокот. Доведувањето на обвинетиот во такви случаи мора да се изврши без одлагање.

(7) Против воени лица и припадници на милицијата нема да се издава наредба за доведување, туку ќе се побара од нивната команда, односно установа да ги спроведе.

(8) Тробоците за доведувањето ги поднесува доведеното лице.

Задржување на лица

Член 143

(1) Во прекршочната постапка обвинетиот може да биде задржан до донесувањето на решението за прекршок во следните случаи:

1. Ако не може да се утврди неговиот идентитет или ако нема живеалиште, а постои основано сомневање дека сторил прекршок и дека ќе избега;

2. Ако е затечен во извршување на прекршок за кој може да се изрече казна затвор, а задржувањето е потребно за да се спречи натамошно вршење на прекршокот;

3. Ако со одење во странство може да ја избегне одговорноста за прекршокот за кој е предвидена казна затвор.

(2) За задржувањето на обвинетиот, судијата за прекршоци донесува наредба во која го назначува денот и часот кога започнало задржувањето, како и законскиот основ за задржувањето. Обвинетиот со свој потпис потврдува дека му е соопштена наредбата.

(3) Задржувањето може да трае најдолго 24 часа од часот кога е задржан обвинетиот. Во тој рок обвинетиот мора да биде испитан и мора да се донесе решение за прекршокот или обвинетиот ќе се пушти на слобода.

(4) Судијата за прекршоци може да нареди да се задржи лицето кое му е доведено, ако е затечено во вршење прекршок во пијана состојба и ако постои опасност и натаму да врши прекршоци. Задржувањето трае додека лицето не се отрзани, но најдолго 12 часа.

(5) Задржување на лице во пијана состојба во случаите од став 4 на овој член може да нареди и овластеното службено лице на органот за внатрешни работи.

(6) Заложување на воено лице може да врши само воен орган, доколку со закон не е определено поинаку.

Гаранција

Член 144

(1) Кога прекршочната постапка е поведена против обвинетиот кој не живее постојано во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а сака пред завршувањето на постапката да ја напушти, на

негова молба судот за прекршоци може да дозволи да положи гаранција како обезбедување за исполнување на обврските што можат да бидат определени во решението за прекршокот.

(2) Судот за прекршоци може да бара обвинетиот, покрај полагањето на гаранција, да определи полномошник што од негово име ќе ги прима писмената и ќе го застапува во постапката, ако се во прашање негови имотни права.

(3) Гаранцијата секогаш гласи на паричен износ што се определува со оглед на тежината на прекршокот, висината на пропишаната казна и големината на штетата нанесена на оштетеното лице. Гаранцијата се состои во полагање на готови пари, хартии од вредност или скапоцености.

Член 145

Ако обвинетиот избега, со решение ќе се определи вредноста дадена како гаранција да се внесе на посебна сметка на Републиката.

Член 146

(1) Ако се донесе правосилно решение за запирање на прекршочната постапка, положената гаранција се враќа.

(2) Ако казнетиот по правосилноста на решението за прекршокот не ја плати изречената парична казна или не почне да го издржува затворот со кој е заменета паричната казна или не го плати износот на утврдениот надоместок на штета или утврдената имотна корист, од положената гаранција ќе се направат тие износи и трошоците на прекршочната постапка, а остатокот ќе се внесе на посебна сметка на Републиката.

Глава дваесет и прва

ИСПИТУВАЊЕ НА ОБВИНЕТИОТ

Член 147

(1) Обвинетиот се испитува по правило усно.

(2) Ако судот за прекршоци најде дека не е потребно усно испитување со оглед на значењето на прекршокот и податоците со кои располага, ќе го повика обвинетиот својата одбрана да ја даде писмено. Во таков случај обвинетиот може својата одбрана да ја даде писмено или да бара усно испитување.

Член 148

(1) Кога обвинетиот првпат се испитува од него ќе се земат личните податоци: име и презиме, прекар ако го има, име и презиме на родителите, ден, месец и година и место на раѓањето, место на живеење, народност, државјанство, занимање, брачна состојба и број на деца, школска подготовка, имотна состојба, дали има чин на помлад офицер, офицер или воен службеник, дали е регрут и каде се воли евиденција, дали е осудуван односно казнуван и за кое дело односно прекршок, дали против него се воли кривична или прекршочна постапка и за кое дело односно прекршок, а ако е малолетен, кој му е законски застапник.

(2) По земањето на податоците од став 1 на овој член на обвинетиот ќе му се опишти зошто се обвинува и ќе се повика да ја изнесе својата одбрана.

(3) Ако обвинетиот воопшто не сака да одговара или не сака да одговара на поставените прашања, ќе се повика ако е потребно дека со тоа може да го отежни собирањето на доказите за својата одбрана.

(4) При испитувањето треба на обвинетиот да му се овозможи во непречено излагање да се изјасни за сите околности што го товарат и да ги изнесе сите факти што му служат за одбрана.

(5) Кога обвинетиот ќе го заврши овојот исказ, ќе му се постават прашања, доколку е потребно, да се пополнат празнините или да се отстранат противречностите или нејасностите во неговото излагање.

(6) Испитувањето треба да се врши така што во полна мера да се почитува личноста на обвинетиот.

(7) Спрема обвинетиот не смеат да се употребат сила, закана, измама и други слични средства за да се дојде до негова изјава или признание.

Член 149

На обвинетиот му се поставуваат прашања јасно, разбирливо и определено така што да може наполно да ги разбере. Во испитувањето не смее да се поаѓа од претпоставка дека обвинетиот признал нешто што не признал, ниту смее да му се поставуваат прашања во кои е веќе содржано како треба на нив да се одговори.

Член 150

(1) Обвинетиот може да биде соочен со сведок или со соучесник, ако нивните искази не се сложуваат во поглед на важните факти.

(2) Соочените ќе се испитаат одделно за секоја околност за која нивните искази меѓусебно не се сложуваат, а нивниот одговор ќе се внесе во записник.

Член 151

Ако обвинетиот е глув, прашањата ќе му се поставуваат писмено, а ако е нем, ќе се повика писмено да одговара. Ако испитувањето не може да се изврши на овој начин, ќе се повика како толкувач лице што може да се разбере со обвинетиот.

Сослушување на застапникот на правното лице

Член 152

(1) Кога прекршочната постапка се води против правно лице, се сослушува застапникот на обвинетото правно лице.

(2) Кога претставникот на обвинетото правно лице се сослушува првпат, претходно ќе се утврди неговиот идентитет и дали е овластен да го застапува обвинетото правно лице, а потоа ќе се земаат следните податоци за правното лице: економската состојба, дали е казнувано за стопански престап или прекршок и бројот на сметката кај Службата на општественото книговодство.

(3) Одредбите за испитување на обвинетиот огласно ќе се применуваат при сослушување на застапникот на правното лице.

Глава дваесет и втора

СОСЛУШУВАЊЕ НА СВЕДОЦИ

Член 153

Секое лице кое е повикано како сведок е должно да се јави на поканата, а ако со овој закон не е определено поинаку е должно и да сведочи. Лицата кои поради изнемоштеност, болест или неспособност не можат да се јават на поканата, ќе се сослушаат во својот стан.

Член 154

Не може да се сослуша како сведок:

1. Лице што со својот исказ би ја повредило должноста на чување службена или воена тајна, додека надлежниот орган не го ослободи од таа должност;

2. Бранител на обвинетиот за она што му го доверил обвинетиот како на својот бранител, освен ако самиот обвинет го бара тоа.

Член 155

(1) Ослободени се од должност да сведочат:

1. Брачниот другар на обвинетиот;

2. Роднините на обвинетиот по крв во права линија, роднините во странична линија до трет степен заклучно и роднините по брачен другар до втор степен заклучно;

3. Верскиот исповедник за она што му го исповедал обвинетиот.

(2) Судот за прекршоци е должен лицата од став 1 на овој член да ги предупреди дека не се должни да сведочат. Предупредувањето и одговорот ќе се внесат во записник.

(3) Лице кое има основ да одбие да сведочи спрема еден од обвинетите, ослободено е од должноста да сведочи и спрема другите обвинети, ако неговиот исказ според природата на работите не може да се ограничи само на другите обвинети.

Член 156

Ако, како сведок е ослушано лице кое не може да се ослуша како сведок (член 154) или лице кое не мора да сведочи (член 155), а за тоа не е предупредено или изречено не се откажало од тоа право или ако предупредувањето и откажувањето не е забележано во записник, врз таквиот исказ на сведокот не може да се заснова решението за прекршок.

Член 157

Сведокот не е должен да одговара на одделни прашања ако е веројатно дека со тоа би се изложил себеси или својата блиска роднина на тешка срамота, значителна материјална штета или кривично гонење.

Член 158

(1) Сведоците се ослушуваат одделно и без присуство на други сведоци. Сведокот е должен одговорите да ги дава усно.

(2) Сведокот претходно ќе биде опоменат дека е должен да ја зборува вистината и дека не смее ништо да премолчи, а потоа ќе се предупреди дека давање на лажан исказ претставува кривично дело. Сведокот ќе се предупреди и дека не е должен да сведочи ако постојат околности од член 157 од овој закон и ова предупредување ќе се внесе во записник.

Член 159

(1) Од сведокот ќе се земат лични податоци: име и презиме, името на таткото, година и место на раѓање, место на живеење, занимање и неговиот однос со обвинетиот и оштетениот.

(2) По општите прашања сведокот се повикува да изнесе се што му е познато за предметот, а потоа ќе му се постават прашања заради проверување, дополнување и разјаснување. Не е дозволено да се поставуваат такви прашања во кои е веќе одржано како би требало да се одговори.

(3) Сведокот секогаш ќе се праша од каде му е познато она за што сведочи.

(4) Ако сведокот е глув или нем, неговото ослушување се врши на начинот предвиден во член 151 од овој закон.

(5) Сведоците можат да се соочат ако нивните искази не се сложуваат во поглед на важните факти. Соочениите за секоја околност за која меѓусебно не се сложуваат ќе се ослушаат одделно и нивниот одговор ќе се внесе во записник. Истовремено можат да се соочат само двајца сведоци.

Член 160

(1) Ако е потребно да се утврди дали сведокот го познава лицето или предметите, ќе се бара од него прво да ги опише и да ги наведе знаците по кои се разликуваат, па дури потоа ќе му се покажат заради препознавање и тоа заедно со други лица што не ги познава, односно ако е тоа можно заедно со предмети од ист вид.

Член 161

(1) Ако сведокот кој е уредно повикан не дојде, а изостанокот не го оправда, или без одобрение или од оправдана причина се оддалечи од местото каде треба да биде ослушан, може да се казни парично до 600 динари.

(2) Ако сведокот дојде и откако е предупреден за последиците без законска причина одбива да сведочи, може да се казни парично до 600 динари, а ако и потоа одбие да сведочи може да се казни парично до 1.200 динари.

(3) Решението за казната се внесува во записник.

(4) Жалбата против решението за паричната казна не го задржува извршувањето.

(5) Ако сведокот се огласи да сведочи непосредно по изрекувањето на паричната казна, донесеното решение ќе се стави вон сила.

Глава дваесет и трета

УВИД И ВЕШТАЧЕЊЕ

Увид

Член 162

(1) Увид се презема кога за утврдување или разјаснување на некој важен факт во прекршочната постапка е потребно лично и непосредно забележување.

(2) Судот за прекршоци што ја води прекршочната постапка ќе определи кои лица ќе се повикаат да присуствуваат на увидот.

Вештачење

Член 163

(1) Вештачење се определува кога за утврдување или оцена на некој важен факт треба да се прибави наод и мислење од лице кое располага со погрешно стручно знаење.

(2) Вештачењето може да се довери на соодветна стручна организација, државен орган или стручњак.

(3) Вештачењето го определува со писмена наредба судот за прекршоци што ја води прекршочната постапка. Во наредбата ќе се наведе во поглед на кои факти ќе се врши вештачење и кому му се доверува.

Член 164

(1) Лицето кое се повикува како вештак должно е да се јави на поканата и да даде овој наод и мислење.

(2) Ако вештакот кој уредно е повикан не дојде, а изостанокот не го оправда или ако без оправдана причина одбие да вештачи, може да му се наложи да ја надомести причинетата штета, а може и да се казни парично до 1.000 динари.

(3) Одредбите од член 161 став 3, 4 и 5 огласно се применуваат и на вештакот.

Член 165

(1) За вештак не може да се земе лице кое не може да биде ослушано како сведок или лице кое е ослободено од сведочење, како и лице спрема кое прекршокот е сторен, а ако такво лице е земено за вештак, врз неговиот наод и мислење не може да се заснова решението за прекршок.

(2) За вештак не може да се земе лице кое било ослушано како сведок.

Член 166

(1) Обвинетиот, подносителот на барањето и оштетениот можат да бараат изземање на вештакот.

(2) За барањето од претходниот став решава судијата за прекршоци кој ја води прекршочната постапка.

(3) Жалбата на решението со кое се одбива барањето за изземање на вештакот го одлага извршувањето на вештачењето, доколку не постои опасност од одлагање.

Член 167

(1) Пред почетокот на вештачењето ќе се повика вештакот внимателно да го разгледа предметот на вештачењето, точно да наведе се што ќе забележи и најде и своето мислење да го изнесе непристрасно и во согласност со правилата на науката или вештината. Тој посебно ќе се предупреди дека давањето на лажан исказ претставува кривично дело.

(2) Со вештачењето раководи судијата за прекршоци кој ја води прекршочната постапка.

Член 168

(1) На вештакот може да му се даваат разјаснувања, а може да му дозволи и да ги разгледува списите. На барање на вештакот можат да се изведуваат нови докази заради утврдување на околности што се од важност за вештачењето.

(2) Вештакот ги прегледува предметите на вештачењето во присуство на судијата за прекршоци кој ја води прекршочната постапка и записничарот, освен ако за вештачењето се потребни подолги испитувања или ако испитувањата се вршат во организација, односно во државен орган или ако тоа го бараат обзирите на моралот.

Член 169

(1) Наодот и мислењето на вештакот, по правило се внесува веднаш во записникот. По исклучок, на вештакот може да му се одобри дополнително да поднесе писмено мислење во рок што ќе го определи судијата за прекршоци кој ја води прекршочната постапка.

(2) Ако во мислењето на вештаците има противречности или недостатоци или се јави основано сомневање во точноста на даденото мислење, а тие недостатоци или сомневања не можат да се отстранат со повторно сослушување на вештаците, ќе се побара мислење од други вештаци.

Член 170

Ако се јави сомневање дека обвинетиот боледува од душевна болест што ја исклучува неговата пресметливост, ќе се определи психијатриско вештачење.

Глава дваесет и четврта

ПРЕТРЕСУВАЊЕ НА ПРОСТОРИИ И ЛИЦА

Член 171

(1) Претресувањето на стан и на други простории, како и претресувањето на лица, може да се преземе само кај потешки прекршоци ако има доволно основи дека во просториите или кај одделни лица ќе се најдат предмети или траги што би можеле да бидат од суштествена важност за прекршочната постапка или дека со претресувањето на станот или другите простории ќе се фати обвинетиот.

(2) Претресувањето во воени установи и во воени единици, во станови и во други простории на воени лица, како и претресувањето на воени лица може да го врши само овластениот воен орган.

(3) Претресувањето на простории што им припаѓаат на лица што уживаат имунитет според меѓународното право, не е дозволено.

Член 172

(1) Претресувањето го определува со писмена наредба судот за прекршоци. Во наредбата се определува лицето кое ќе го изврши претресувањето. По потреба, извршувањето на наредбата за претресување ќе му се довери на органот за внатрешни работи.

(2) Пред почетокот на претресувањето, наредбата за претресување му се предава на лицето на кое се однесува. Ова лице ќе се повика доброволно да го предаде она што со претресувањето се бара.

(3) Кога претресување може да се пристапи и без претходно предавање на наредба, како и без претходна покана за предавање на лица или предмети ако се претпоставува вооружен отпор, или ако е потребно претресувањето да се изврши веднаш и ненадејно или ако претресувањето треба да се изврши во јавни простории.

(4) Претресувањето се врши дење, а ноќе само кога треба да се продолжи претресувањето започнато дење.

Член 173

(1) Корисникот на станот или на други простории ќе се повика да присуствува на претресувањето, а ако тој е отсутен, ќе се повика некој од возрасните членови на домаќинството или сосед.

(2) Заклучените простории, покуќнината или други предмети, ќе се отворат со сила само ако нивниот држател не е присутен, или не сака доброволно да ги отвори. При отворањето ќе се одбегнува непотребното оштетување.

(3) При претресувањето на стан или лице присуствуваат двајца полнолетни граѓани како сведоци.

Претресувањето на женско лице го врши само женско лице, а за сведоци ќе се земаат само женски лица.

(4) Кога се врши претресување во простории на државни органи, организации на здружениот труд или други самоуправни организации и заедници, ќе се повика нивниот претставник или друго овластено лице да присуствува на претресувањето.

Член 174

Ако при претресувањето се најдат предмети кои се употребени за извршување на прекршокот или се прибавени со прекршокот или настанале со извршувањето на прекршокот, или предмети кои можат да послужат како доказ во прекршочната постапка, тие предмети привремено ќе се одземат.

Член 175

(1) За секое претресување се составува записник во кој се наведува наредбата за претресување, како и предметите што се одземени при претресувањето. Записникот го потпишуваат сите лица кои задолжително присуствуваат на претресувањето.

(2) На лицето кај кое е извршено претресување му се издава препис од записникот за претресувањето.

Глава дваесет и петта

ИЗВЕДЕНИ ДОКАЗИ ОД ДРУГИ ОРГАНИ

Член 176

(1) Записници за сослушување на сведок, за извршен претрес на стан или лице, за извршен увид, за наод и мислење на вештак и други записници што се водени во кривична постапка или во постапка за стопански престап, можат да се земат како доказно средство во прекршочната постапка ако се во врска со прекршокот.

(2) Записникот од испитувањето на обвинетиот оставен во кривична постапка и во постапка за стопански престап ќе му се предочи на обвинетиот по неговото испитување ако има противречност во исказот.

Глава дваесет и шеста

ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ

Член 177

(1) Предметите што можат да бидат одземени според член 47 од овој закон, можат привремено да се одземаат и пред донесувањето на решението за прекршокот.

(2) Привременото одземање на предмети го определува со писмена наредба судот за прекршоци што ја води прекршочната постапка. Преписот од таа наредба мора да му се предаде на лицето од кое се одземаат предметите.

(3) На лицето од кое привремено се одземаат предмети му се издава потврда со точно назначување и опис на одземените предмети.

(4) Ако предметот е лесно расиплив или ако неговото чување бара несразмерни трошоци, судот за прекршоци надлежен за водење на прекршочната постапка ќе определи таквиот предмет да се продаде.

Член 178

Со посебен пропис можат да се овластат инспекторите како и работниците на милицијата, кога во вршење на службената должност ќе дознаат за прекршокот, да можат привремено да ги одземаат предметите од член 47 од овој закон. Тие органи се должни привремено одземените предмети веднаш да му ги предадат на судот за прекршоци, односно да го известат за извршеното привремено одземање на предметите и да се погрижат за нивното чување до донесувањето на наредба од страна на судот за прекршоци.

Член 179

Судот за прекршоци што ја води прекршочната постапка може по повод приговор од заинтересираното лице или по службена должност привремено одземените предмети да му ги врати на сопственикот.

Глава дваесет и седма

1. УСТЕН ПРЕТРЕС

Член 180

(1) Устен претрес може да се определи ако судот за прекршоци оцени дека тоа е потребно заради подобро разјаснување на работите.

(2) На усниот претрес се повикува обвинетиот и неговиот бранител, подносителот на барањето, сведоците и вештаците. Ако обвинетиот односно подносителот на барањето е правно лице, на усниот претрес се повикува застапникот на правното лице.

(3) За денот, часот и местото на усниот претрес се известува и оштетениот, ако со тоа не би се одложувала постапката.

Член 181

(1) Судот за прекршоци може да одлучи усниот претрес да се одржи во отсуство на обвинетиот кој е уредно повикан, ако е порано ослушан а судот најде дека неговото присуство не е нужно за правилно утврдување на фактичката состојба. Под истите услови, усниот претрес може да се одржи и во отсуство на уредно повиканиот застапник на обвинетото правно лице.

(2) Усниот претрес ќе се одржи и ако не дојде уредно повиканиот бранител на обвинетиот.

Член 182

(1) Усниот претрес е јавен.

(2) Судијата за прекршоци може, по службена должност или по предлог од странките, но секогаш по нивното ослушување, со решение да ја исклучи јавноста од целиот усен претрес или од еден негов дел, ако е тоа потребно заради чување на тајната, заштита на моралот, заштита на интересите на малолетниците или заради заштита на други посебни интереси на општествената заедница.

(3) Ако постапката се води само против малолетник, усниот претрес ќе се одржи без присуство на јавноста.

(4) Решението за исклучување на јавноста може да се побива само во жалбата на решението за прекршок.

Член 183

(1) Исклучувањето на јавноста не се однесува на странките, на оштетениот, на нивните застапници и на бранителот.

(2) Судијата за прекршоци ќе ги предупреди лицата што присуствуваат на претресот на кој е исклучена јавноста дека се должни да го чуваат како тајна се она за што узнале на претресот и ќе им укаже дека оддавањето на тајната претставува кривично дело.

Член 184

(1) Усниот претрес започнува со објавување на главната одржина на барањето. Потоа се пристапува кон испитување на обвинетиот. Ако се обвинети правно лице и одговорно лице во правното лице прво се ослушува застапникот на правното лице, а по него одговорното лице. По испитувањето на обвинетиот, се спроведува доказна постапка со ослушување на сведоци, вештаци и изведување на други докази.

(2) Подносителот на барањето, обвинетиот и неговиот бранител и застапникот на правното лице, како и оштетениот, имаат право во текот на претресот да предлагаат докази и да ставаат други предлози, а по одобрение на судијата за прекршоци што ја води прекршочната постапка можат да им поставуваат прашања на лицата кои се ослушуваат.

(3) На усниот претрес последен збор секогаш му припаѓа на обвинетиот, односно на застапникот на обвинетото правно лице.

(4) Ако судијата за прекршоци што ја води прекршочната постапка најде дека усниот претрес не треба да се одложува заради дополнување на постапката или разјаснување на одделни прашања, ќе го заклучи усниот претрес и ќе донесе решение за прекршок, а јавно ќе ја објави изреката на решението со кусо образложение на причините.

(5) За работата на усниот претрес се води записник во кој се внесува во битни црти целиот тек на претресот. Записникот го потпишува судијата и записничарот.

2. ПОПРЕЧУВАЊЕ НА РАБОТАТА ВО ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

Член 185

(1) Лицето кое пред судот за прекршоци и покрај опомената непристојно се однесува или на друг начин ја попречува работата на судот, ќе се казни со парична казна до 1.000 динари, а обвинетиот може да биде отстранет. Одлуката за казнување се втезува во записникот.

(2) Жалбата против решението од став 1 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

3. ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ КОГА ОБВИНЕТИОТ СТОРИЛ ПРЕКРШОК ИЛИ КРИВИЧНО ДЕЛО

Член 186

(1) Ако за време на изведувањето на дејствата во прекршочната постапка обвинетиот сторил прекршок, судијата за прекршоци што ја води прекршочната постапка, по правило, по барање на присутниот подносител на барањето, ќе ја прошири постапката и за тој прекршок.

(2) Доколку подносителот на барањето не е присутен или не е овластен за поднесување на барање за поведување на прекршочната постапка и во поглед на прекршокот од став 1 на овој член или обвинетиот сторил кривично дело, судијата за прекршоци за тоа ќе остави записник и со него ќе го запознае надлежниот подносител на барањето односно јавниот обвинител. На ист начин ќе се постапи ако и некој друг во текот на изведувањето на дејствата во прекршочната постапка стори прекршок или кривично дело.

Глава дваесет и осма

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРШОК

Донесување на решение за прекршок

Член 187

(1) Прекршочната постапка завршува со донесување на решение за прекршок.

(2) Решението за прекршокот се однесува само на лицето за кое се бара поведување на прекршочната постапка и само за прекршокот што е предмет на барањето.

(3) Судот за прекршоци не е врзан за предлозите и оцената во однос на правната квалификација на прекршокот.

(4) Решението за прекршок се заснова врз изведените докази и фактите утврдени во прекршочната постапка.

Член 188

(1) Со решението за прекршок се запира прекршочната постапка или обвинетиот се огласува за виновен и му се изрекува прекршочна санкција.

(2) Ако прекршочната постапка се води за повеќе прекршоци, во решението ќе се наведе за кои прекршоци постапката се запира, а за кои обвинетиот се огласува за виновен и која прекршочна санкција му се изрекува.

Член 189

(1) Решение со кое прекршочната постапка се запира ќе се донесе:

1. Ако дејството не е прекршок;
2. Ако постојат околности што ја исклучуваат одговорноста за прекршок;

3. Ако постапката е водена без барање на овластениот орган, односно оштетениот (член 133);

4. Ако постапката е водена од стварно ненадлежен суд за прекршоци;

5. Ако обвинетиот за ист прекршок правосилно е казнет во прекршочната постапка, или прекршочната постапка правосилно била запрена, но не поради ненадлежност;

6. Ако обвинетиот во кривичната постапка, односно во постапката за стопански престап правосилно е огласен за виновен за дело што ги опфаќа и обележјата на прекршокот;

7. Ако обвинетиот ужива дипломатски имунитет;

8. Ако настапила застареност за водење на прекршочната постапка;

9. Ако нема докази дека обвинетиот го сторил прекршокот;

10. Ако во текот на постапката обвинетиот умрел, односно обвинетото правно лице престанало да постои;

11. Ако подносителот на барањето се откажал од барањето пред правосилноста на решението за прекршок.

(2) Прекршочната постапка ќе се запре и во други со закон определени случаи.

Член 190

Решението за прекршок со кое обвинетиот се огласува за виновен за прекршок се донесува кога во прекршочната постапка врз основа на поднесено барање ќе се утврди постоењето на прекршокот и виновноста на обвинетиот за тој прекршок.

Решение за прекршок во скратена постапка

Член 191

(1) Решението за прекршок може да се донесе и без повикување и испитување на обвинетиот (скратена постапка) ако судот за прекршоци најде дека врз основа на пријава на инспекциски орган, на припадник на милицијата или друго службено лице, што е составена врз основа на службени или други податоци или непосредно забележување, несомнено се утврдува дека обвинетиот го извршил прекршокот за кој е пропишана паричната казна до определен износ.

(2) Решение за прекршок во скратена постапка може да се донесе само за прекршоци за кои за физичко лице и одговорно лице е пропишана парична казна до 3.000 динари, а за поединец во вршење на самостојна дејност или професија и за правно лице до 10.000 динари.

(3) Во скратена постапка не може да се решава за надоместок на штета ниту може да се изречат заштитни мерки, освен заштитната мерка одземање на предмети чија вредност не го преминува износот од 30.000 динари и не може да се одземе имотна корист чија вредност преминува износ од 30.000 динари.

(4) Против решението од став 1 и 3 на овој член обвинетиот и подносителот на барањето можат да изјават приговор во рок од осум дена од денот на приемот на решението. Ненавремениот или недозволен приговор ќе го отфрли судот за прекршоци што го донел решението за прекршок. Против решението за отфрлање на приговорот може да се изјави жалба до второстепениот суд за прекршоци.

(5) Ако обвинетиот и подносителот на барањето во определен рок поднесат приговор, судот за прекршоци што го донел решението за прекршок ќе го стави во сила тоа решение и ќе ја продолжи редовната постапка.

(6) Решението за прекршок донесено во редовна прекршочна постапка за обвинетиот не може да биде понеповолно од решението што по повод неговиот приговор е ставено во сила.

(7) Решението за прекршок на малолетник не може да се донесе во скратена постапка.

Објавување и изработка на решението за прекршок

Член 192

(1) Решението за прекршок се објавува усно ако обвинетиот е присутен.

(2) Решението за прекршок писмено ќе се изработи во рок од осум дена од денот на завршувањето на сите дејства во прекршочната постапка.

Член 193

Писмено изработеното решение за прекршок содржи: увод, изрека, образложение, упатство за правно средство, како и број, датум и потпис на судијата за прекршоци и службен печат на судот за прекршоци.

Член 194

Уводот на решението содржи: назив на судот за прекршоци, име и презиме на судијата за прекршоци, кој го донел решението за прекршок, односно на претседателот и членовите на советот и на записничарот, име и презиме и место на живеење на обвинетиот односно назив и седиште на обвинетото правно лице, назив односно име и презиме на подносителот на барањето, име и презиме на застапникот на правното лице, име и презиме на бранителот, прекршок кој е предмет на прекршочната постапка, законскиот основ по кој е донесено решението и датум на донесувањето на решението.

Член 195

(1) Изреката на решението за прекршок содржи лични податоци за обвинетиот (член 146) односно назив и седиште на обвинетото правно лице, како и одлука со која обвинетиот се огласува за виновен за прекршокот или со која постапката се запира.

(2) Ако обвинетиот се огласува за виновен, изреката на решението ги содржи и податоците наведени во член 196 од овој закон.

(3) Изреката на решението за прекршокот со кое постапката се запира, содржи најпотребни податоци за обвинетиот односно назив и седиште на обвинетото правно лице, одлука со која прекршочната постапка се запира со повикување на соодветните прописи, одлука за трошоците на прекршочната постапка и упатство за остварување на имотно-правното барање.

Член 196

(1) Изреката на решението за прекршок со која обвинетиот се огласува за виновен содржи:

1. Прекршокот за кој обвинетиот се огласува за виновен, со наведување на фактите и околностите што го прават обележјето на прекршокот од кои зависи примената на одредена одредба на законот или друг пропис;

2. Одредбите на законот или друг пропис со кои прекршокот е пропишан;

3. Одлука за казната што се изрекува;

4. Одлука за заштитната мерка што се изрекува;

5. Одлука за одземање на имотната корист;

6. Одлука за заземавање на задржувањето или притворот во изречената казна;

7. Одлука за трошоците на прекршочната постапка;

8. Одлука за имотно-правното барање.

(2) Ако против обвинетиот е изречена парична казна, во изреката на решението за прекршокот ќе се определи во кој рок обвинетиот треба казната да ја плати и ќе се наведе дека ако паричната казна не ја плати во определен рок, таа ќе се наплати по присилен пат, односно ќе се замени со затвор во определено траење.

(3) Ако е изречена заштитна мерка одземање на предмети, во изреката на решението ќе се определи како ќе се постапи со одземените предмети. Кога со оваа мерка не се опфатени привремено одземените предмети, во изреката ќе се определи тие да му се вратат на сопственикот.

Член 197

(1) Во образложението на решението за прекршок иакоо ќе се изнесе содржината на барањето за поведување на прекршочната постапка, битните

причини за утврдената фактична состојба со кусо наведување на доказите врз основа на кои одделни факти се сметаат како докажани и прописите врз кои се заснова изреката на решението.

(2) Во образложението на решението за прекршок со кое прекршочната постапка се запира накусо ќе се наведат причините поради кои постапката е запрена и пропиот врз основа на кој тоа е сторено.

(3) Во образложението на решението со кое обвинетиот се огласува за виновен ќе се изнесат причините за секоја одлука од изреката на решението, а посебно ќе се образложи од кои причини е изречена казната затвор, кога за прекршокот е пролишана парична казна и казна затвор.

Член 198

Упатството за правно средство содржи поука за тоа кој има право на приговор односно жалба против решението за прекршок, во кој рок приговор односно жалба може да се изјави, на кој суд за прекршоци се предава и кој суд за прекршоци одлучува по правното средство.

Исправање на грешките во решението за прекршок

Член 199

(1) Грешките во пишувањето на имињата или во броевите, како и другите очигледни грешки во пишувањето и сметањето во решението за прекршок, се исправаат по службена должност или на предлог на обвинетиот, подносителот на барањето или оштетениот.

(2) Исправките ќе се извршат со посебно решение и ќе се внесат во оригиналот.

(3) Ако се работи за грешки во однос на точка 1, 2 и 3 од став 1 на член 196 од овој закон, исправените преписи на решението ќе се достават на лицата кои имаат право на приговор односно жалба против решението. Во овој случај, рокот за приговор односно жалба тече од денот на доставувањето на исправениот препис на решението.

Доставување на решението

Член 200

(1) Кога на обвинетиот решението за прекршок со кое е огласен за виновен му се соопшти усно, препис од решението ќе му се достави само ако тоа го побара. Ако обвинетиот побара да му се достави препис од решението, судијата за прекршоци е должен да му го достави во рок од осум дена, а ако се определува извршување на решението за прекршок пред неговата правосилност, препис од решението на обвинетиот ќе му се достави најдоцна во рок од 24 часа.

(2) Изјавата на обвинетиот во смисла на став 1 од овој член се внесува во записник со негов потпис.

Член 201

(1) Заверен препис од решението за прекршок се доставува на подносителот на барањето, на обвинетиот и неговиот бранител, доколку не се откажале од правото на жалба односно изјавиле решението да не им се достави.

(2) На останатите лица кои имаат право на жалба против решението за прекршок, заверен препис од решението за прекршок ќе им се достави само на нивно барање.

Глава дваесет и деветта

РЕДОВНИ ПРАВНИ СРЕДСТВА

Жалба против решението за прекршок

Член 202

(1) Против решението за прекршок донесено во редовна првостепена прекршочна постапка може да се изјави жалба до второстепениот суд за прекршоци.

(2) Жалбата се поднесува во рок од осум дена од денот на усно соопштеното решение односно од денот на приемот на решението, а се предава на судот за прекршоци што го донел решението.

(3) Навремено изјавената жалба од овластеното лице односно орган го одлага извршувањето на решението за прекршок, доколку со овој закон не е определено инаку.

Член 203

(1) Жалба можат да изјават обвинетиот и подносителот на барањето.

(2) Во корист на обвинетиот жалба можат да изјават и неговиот бранител, брачен другар, сродник по крв во права линија и законски застапник.

(3) Во корист на обвинето правно лице, жалба може да изјави неговиот застапник.

(4) Бранителот може да изјави жалба и без посебно овластување од обвинетиот, но не и против негова волја.

(5) Оштетениот кој не поднел барање за поведување на прекршочна постапка може да изјави жалба само во однос на одлуката за трошоците на прекршочната постапка.

(6) Ако е изречена заштитна мерка одземање на предмети, чиј сопственик не е обвинетиот, сопственикот на предметите може да изјави жалба само во однос на одлуката за таа мерка.

(7) Право на жалба имаат лицата казнети според член 161, 164 и 185 од овој закон.

Член 204

(1) Обвинетиот и подносителот на барањето можат да се откажат од правото на жалба по соопштувањето на решението за прекршок, а од изјавената жалба можат да се откажат до донесувањето на второстепено решение за прекршок.

(2) Откажувањето од жалба не може да се отповика.

(3) Откажувањето на малолетник од жалба нема правно дејство.

Член 205

Ако обвинетиот ја плати изречената парична казна пред да стане правосилно решението за прекршок, освен кога жалбата не го одлага извршувањето на решението, ќе се смета дека со тоа се откажал од правото на жалба, за што обвинетиот мора да се предупреди.

Член 206

(1) Жалбата се поднесува писмено или усно на записник кај судот за прекршоци што го донел решението за прекршок.

(2) Жалбата треба да содржи име и презиме на подносителот, број и датум на решението за прекршок, назив на судот за прекршоци што го донел решението за прекршок и потпис на подносителот.

(3) Жалбата не мора посебно да се образложи, туку е доволно да се наведе зошто жалителот е незадоволен со решението за прекршок.

(4) Во жалбата можат да се изнесуваат нови факти и нови докази. Повикувајќи се на новите факти жалителот е должен да ги наведе доказите со кои тие факти би се утврдиле.

Основи поради кои може да се побива решението за прекршок

Член 207

Решението за прекршок може да се побива:

1. Поради суштествена повреда на одредбите на прекршочната постапка;
2. Поради повреда на материјалниот пропис;
3. Поради погрешно или нецелосно утврдена фактична состојба;
4. Поради одлука за казната, прекршочната опомена или укорот, за заштитните мерки, за одземање на имотната корист, за трошоците на прекршочната постапка и за имотно-правното барање.

Член 208

Суштествена повреда на одредбите на прекршочната постапка постои:

1. Ако во постапката учествувал судија за прекршоци кој морал да се из земе или со правосилна одлука бил изземен;

2. Ако барањето за поведување на прекршочната постапка не е поднесено од овластено лице односно орган;

3. Ако решението за прекршок го донел судот за прекршоци кој заради стварна ненадлежност не може да решава по предметот или ако судот за прекршоци неправилно ја задрел прекршочната постапка поради стварна ненадлежност;

4. Ако судот за прекршоци со своето решение не одлучил целосно по барањето за поведување на прекршочната постапка или го пречекорил барањето;

5. Ако со решението е повредена одредбата од член 222 од овој закон;

6. Ако изреката на решението за прекршок е неразбирлива, противречна на самата себеси или на причините на решението.

Член 209

Повреда на материјалниот пропис постои ако материјалниот пропис е повреден по прашањето:

1. Дали дејството за кое е поднесено барање против обвинетиот е прекршок;

2. Дали има околности што ја исклучуваат прекршочната одговорност;

3. Дали има околности што го исклучуваат прекршочното гонење, а особено дали настанила застареност на прекршочното гонење или работата е веќе правосилно решена;

4. Дали во поглед на прекршокот кој е предмет на барањето е применет пропис што не може да се примени;

5. Дали со одлуката за казната прекршочната опомена или укорот, односно за заштитната мерка или за одземање на имотната корист е пречекорено овластувањето што го има судот за прекршоци според прописот.

Член 210

(1) Погрешно или нецелосно утврдена фактична состојба постои кога судот за прекршоци некој решавачки факт погрешно го утврдил или не го утврдил.

(2) Нецелосно утврдена фактичка состојба постои и кога на тоа укажуваат новите факти или новите докази.

Член 211

(1) Решението за прекршок може да се побива поради одлуката за казна кога со оваа одлука не е пречекорено законското овластување, но првостепениот суд за прекршоци не ја одмерил правилно казната со оглед на околностите што влијаат казната да биде поголема или помала. Одлуката за казната може да се побива и поради тоа што првостепениот суд за прекршоци ги применил или не ги применил одредбите за ублажување на казната или што судот не изрекол прекршочна опомена односно укор, иако за тоа постоеле законски услови.

(2) Одлуката за заштитна мерка или за одземање на имотна корист може да се побива ако не постои повреда на материјално-правните одредби од овој закон или пропис што го предвидува прекршокот, но првостепениот суд за прекршоци неправилно ја донел оваа одлука или не ја изрекол заштитната мерка односно одземање на имотна корист, иако за тоа постоеле законски услови.

(3) Одлуката за трошоците на прекршочната постапка и за имотно-правното барање може да се побива кога првостепениот суд за прекршоци за овие прашања донел одлука спротивно на одредбите на овој закон.

Постапка по жалба на првостепениот суд за прекршоци

Член 212

(1) Ненавремената или недозволената жалба ќе ја отфрли судот за прекршоци што го донел првостепеното решение.

(2) Против решението од став 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од три дена.

(3) Ако првостепениот суд за прекршоци не ја отфрлил жалбата, должен е жалбата со сите списи без одлагање да ја достави на второстепениот суд.

Член 213

(1) Ако првостепениот суд за прекршоци што го донел решението за прекршок по повод жалбата на тоа решение најде дека спроведената доказна постапка била нецелосна, а тоа можело да влијае врз правилното одлучување, ќе ја дополни постапката пред да ја достави жалбата до второстепениот суд за прекршоци.

(2) Ако во случај од став 1 на овој член, првостепениот суд за прекршоци утврди дека жалбата што е изјавена во корист на обвинетиот е основана, поранешното решение за прекршок ќе го стави вон сила и ќе донесе ново решение за прекршок, со тоа што новото решение не може да биде понеповолно за обвинетиот.

(3) Второстепениот суд за прекршоци ќе го стави вон сила поранешното решение за прекршок и со решение ќе ја запре прекршочната постапка ако по повод жалбата на обвинетиот утврди дека постои причина од член 189 од овој закон.

Одлука на второстепениот суд за прекршоци по жалба

Член 214

(1) Второстепениот суд за прекршоци ќе ја отфрли ненавремената или недозволената жалба, ако првостепениот суд за прекршоци пропуштил тоа да го стори.

(2) Решавајќи по жалбата второстепениот суд за прекршоци може решението за прекршок да го потврди, преиспитува или укине.

(3) Второстепениот суд за прекршоци го испитува решението за прекршок во оној дел во кој се побива со жалбата, но секогаш по службена должност ќе го испита:

1. Дали постои суштествена повреда на одредбите на прекршочната постапка (член 208);

2. Дали на штета на обвинетиот е повреден материјалниот пропис (член 209).

Член 215

(1) Второстепениот суд за прекршоци со решение ќе ја отфрли жалбата како ненавремена ако утврди дека е поднесена по истекот на законскиот рок.

(2) Второстепениот суд за прекршоци со решение ќе ја отфрли жалбата како недозволена ако утврди дека жалбата ја изјавило лице што не е овластено за поднесување на жалба или лице што се одрекло или се откажало од жалбата или ако жалбата не е дозволена според законот.

Член 216

Второстепениот суд за прекршоци со решение ќе ја одбие жалбата како неоснована и ќе го потврди решението за прекршок на првостепениот суд за прекршоци, кога ќе утврди дека не постојат причини поради кои решението се побива, ниту други причини поради кои решението може да се укине или преиспитува и дека решението е правилно и врз закон засновано.

Член 217

(1) Второстепениот суд за прекршоци уважувајќи ја жалбата или по службена должност ќе го преиспитува првостепеното решение за прекршок ако утврди дека решавачките факти во првостепената прекршочна постапка правилно се утврдени, но дека со оглед на утврдена фактична состојба, а врз основа на правилна примена на прописите, треба да се донесе поинакво решение или ако најде дека постојат такви повреди на законот што можат да се отстранат и без укинување на првостепеното решение, или дека при одмерувањето на казната односно примената на друга прекршочна санкција или одземање на

имотната корист не се земени предвид околностите што се од влијание за одмерување на казната, односно за законот изрекување на друга прекршочна санкција или одземање на имотната корист или кога околностите што се земени предвид не се правилно оценети.

(2) Второстепениот суд за прекршоци ќе го преиспитува првостепеното решение за прекршок и кога ќе утврди дека првостепениот суд за прекршоци погрешно ги оценил исправите и доказите што сам не ги извел, а решението за прекршок е засновано врз тие докази.

Член 218

(1) Второстепениот суд за прекршоци уважувајќи ја жалбата или по службена должност ќе го укине првостепеното решение за прекршок и ќе го врати предметот на повторно одлучување ако утврди дека постои суштествена повреда на одредбите на прекршочната постапка или ако најде дека поради погрешно или нецелосно утврдена фактичка состојба треба да се дополни или спроведе нова прекршочна постапка.

(2) Второстепениот суд за прекршоци може и само делумно да го укине првостепеното решение за прекршок ако одделните делови од решението можат да се издвојат без штета за правилното одлучување.

(3) Кога второстепениот суд за прекршоци ќе го укине првостепеното решение за прекршок затоа што првостепениот суд за прекршоци не бил стварно надлежен за решавање, предметот ќе му го отстапи на стварно надлежниот орган.

Член 219

Ако второстепениот суд за прекршоци по повод жалбата утврди дека причините поради кои го донел решението за прекршок во корист на обвинетиот се од корист и за некој од обвинетите кој не изјавил жалба или не ја изјавил во тој правец, ќе постапи по службена должност како да постои таква жалба.

Член 220

Ако е изјавена жалба само во корист на обвинетиот, решението за прекршок не може да биде изменето на негова штета.

Член 221

(1) Во образложението на решението за прекршок, второстепениот суд за прекршоци ќе ги оцени наводите во жалбата и ќе укаже на повредите на прописот што ги земал предвид по службена должност.

(2) Кога првостепеното решение за прекршок се укинува поради суштествена повреда на одредбите на прекршочната постапка, во образложението на решението ќе се наведе кои одредби се повредени и во што се состои повредата.

(3) Кога првостепеното решение за прекршок се укинува поради погрешно или нецелосно утврдена фактичка состојба, ќе се наведе во што се состојат недостатоците во утврдувањето на фактичката состојба, односно зошто новите докази и новите факти се важни и од влијание за донесување на правилна одлука.

Член 222

Второстепениот суд за прекршоци ќе му ги врати сите списи од предметот на првостепениот суд за прекршоци со доволен број заверени преписи од своето решение за прекршок заради доставување на обвинетиот, подносителот на барањето и другите заинтересирани лица.

Член 223

(1) Првостепениот суд за прекршоци е должен да ги изведе сите потребни дејства и да ги расправа сите спорни прашања на кои укажал второстепениот суд за прекршоци во своето решение за прекршок.

(2) При донесувањето на новото решение за прекршок првостепениот суд за прекршоци е врзан со забраната пропишана во член 220 од овој закон.

Жалба против другите решенија

Член 224

(1) Против другите решенија донесени во прекршочната постапка, овластените лица можат да изјават жалба доколку со овој закон изречно не е определено дека жалбата не е дозволена.

(2) Жалбата се поднесува во рок од осум дена, доколку со овој закон не е определено поинаку.

(3) Во поглед на постапката по жалба од став 1 на овој член согласно се применуваат одредбите од член 212 заклучно со член 222 од овој закон.

Глава триесетта

ВОПРЕДНИ ПРАВНИ СРЕДСТВА

1. Повторување на прекршочната постапка

Член 225

Прекршочната постапка завршена со правосилно решение за прекршок може да се повтори во корист на обвинетиот:

1. Ако се докаже дека решението за прекршок е засновано врз лажна исправа или врз лажен исказ на сведокот, вештакот, толкувачот или преведувачот;

2. Ако се докаже дека до решението за прекршок дошло поради кривично дело на судијата за прекршоци или друго службено лице кое учествувало во прекршочната постапка;

3. Ако се утврди дека казнетниот за истото дејство правосилно веќе е казнет во прекршочната постапка или за истото дејство пред донесување на решение за прекршок правосилно е огласен за виновен во кривична постапка или во постапка за стопански престап;

4. Ако се изнесат нови факти или се поднесат нови докази кои самите за себе или во врска со поранешните докази би довеле до запирање на прекршочната постапка или до примена на пропис кој за казнетниот е поблаг доколку биле познати во поранешната прекршочна постапка

Член 226

(1) Барање за повторување на прекршочната постапка може да поднесе казнетниот односно неговиот бранител, а по смртта на казнетниот-лицата наведени во став 2 од член 203 од овој закон.

(2) Барањето за повторување на прекршочната постапка во случаите од став 1 точка 1 до 3 на член 225 од овој закон може да се поднесе во рок од шест месеци од денот на правосилноста на одлуката донесена во кривична или прекршочна постапка или во постапка за стопански престап.

(3) Барањето за повторување на прекршочната постапка во случајот од точка 4 став 1 на член 225 од овој закон може да се поднесе во рок од три месеци од денот на дознавањето за нови факти или нови докази, а најдоцна во рок од една година од денот на правосилноста на решението за прекршок.

Член 227

(1) Во барањето за повторување на прекршочната постапка ќе се наведе по кој законски основ се бара повторување и со кои докази се поткрепуваат фактите врз кои барањето се заснова.

(2) Фактите од точка 1 до 3 на член 225 од овој закон се докажуваат со правосилна судска одлука, односно со правосилно решение за прекршок. Ако постапката против лицата од точка 1 до 3 на член 225 од овој закон не може да се спроведе поради тоа што тие умреле или што постојат околности што го исклучуваат гонењето, фактите можат да се утврдат и со други докази.

Член 228

По барањето за повторување на прекршочната постапка одлучува судот за прекршоци што го донел првостепеното решение за прекршок.

Член 229

(1) Барањето за повторување на прекршочната постапка со решение ќе го отфрли првостепениот суд за прекршоци ако барањето не ги содржи податоците од став 1 на член 227 од овој закон.

(2) Барањето за повторување на прекршочната постапка ќе се отфрли и ако првостепениот суд за прекршоци врз основа на барањето и списите на предметот од поранешната постапка, утврди дека барањето го поднело неовластено лице или дека барањето е ненавремено или дека фактите и доказите врз кои се заснова барањето очигледно не се подобни врз основа на нив да се дозволи повторување.

Член 230

(1) Ако првостепениот суд за прекршоци не го отфрли барањето за повторување на прекршочната постапка, ќе се достави примерок од барањето до спротивната странка која има право во рок од осум дена да одговори на барањето. Кога ќе стигне одговорот на барањето или кога ќе измине рокот за давање одговор, првостепениот суд за прекршоци ќе определи да се испитаат фактите и да се прибават доказите на кои се повикува во барањето и во одговорот на барањето.

(2) По опроведените испитувања, со решение веднаш ќе се одлучи за барањето за повторување на прекршочната постапка.

Член 231

(1) Барањето за повторување на прекршочната постапка не го одлага извршувањето на решението за прекршок, но ако првостепениот суд за прекршоци оцени дека барањето може да биде уважено може да одлучи извршувањето да се одложи додека не се одлучи по барањето за повторување на постапката.

(2) Решението со кое се дозволува повторување на прекршочната постапка го одлага извршувањето на решението за прекршок против кое е дозволено повторување.

Член 232

(1) За новата прекршочна постапка што се води врз основа на решението со кое е дозволено повторување на прекршочната постапка важат истите одредби како и за првата постапка.

(2) Првостепениот суд за прекршоци во новата прекршочна постапка е врзан со забраната од член 220 од овој закон.

2. Барање за преиспитување на решение за прекршок

Член 233

(1) Барање за преиспитување на решение за прекршок е дозволено против второстепено решение за прекршок што го донел Републичкиот суд за прекршоци.

(2) Барање за преиспитување на решение за прекршок може да поднесе казнетиот, законскиот застапник на казнетиот односно неговиот бранител и јавниот обвинител на Македонија.

(3) За барањето за преиспитување на решение за прекршок решава Врховниот суд на Македонија.

(4) Барањето за преиспитување на решение за прекршок не го одлага извршувањето на решението, но на барање на казнетиот, Врховниот суд на Македонија може да нареди надлежниот орган да го одложи односно да го прекине извршувањето на решението додека не се одлучи за барањето, ако постојат основи од кои може да се заклучи дека тоа барање е основано.

Член 234

Барањето за преиспитување на решение за прекршок може да се изјави против решение на Републичкиот суд за прекршоци донесено во втор степен со кое е потврдено или преиначено првостепено решение за прекршок, кога е изречена казна затвор, парична казна над 10.000 динари а на правно лице над 30.000 динари, заштитна мерка, во однос на заш-

титната мерка одземање на предмети ако вредноста надминува 100.000 динари, како и одземање на имотна корист над 100.000 динари, во следниве случаи:

1. Ако со решението за прекршок е повреден материјален пропис;

2. Ако во прекршочната постапка е сторена повреда на одредбите на постапката што влијаела или можела да влијае врз законитото и правилното донесување на решение за прекршок (суштествена повреда на постапката);

3. Ако фактичката состојба е нецелосно утврдена или ако од утврдените факти е изведен неправилен заклучок во однос на фактичката состојба.

Член 235

Ако е изречена заштитна мерка одземање на предмет чиј сопственик не е казнетиот, сопственикот на предметот може да поднесе барање за преиспитување на решение за прекршок само во однос на одлуката за изрекувањето на таа мерка.

Член 236

(1) Барањето за преиспитување на решение за прекршок се поднесува во рок од 15 дена од приемот на второстепеното решение.

(2) Барањето за преиспитување на второстепено решение за прекршок му се предава пиомено на судот за прекршоци што го донел решението за прекршок во прв степен, кој без одлагање заедно со сите списи ќе го достави до Врховниот суд на Македонија преку второстепениот суд за прекршоци.

Член 237

(1) По барањето за преиспитување на решение за прекршок Врховниот суд на Македонија решава на нејавна седница во совет ооставен од тројца судии

(2) На седницата на советот Врховниот суд на Македонија го повикува јавниот обвинител на Македонија ако барањето за поведување на прекршочната постапка го поднел јавен обвинител или друг државен орган, како и во случај кога јавниот обвинител на Македонија го поднел барањето за преиспитување на второстепеното решение за прекршок.

(3) Седницата на советот може да се одржи и без уредно повиканиот јавен обвинител на Македонија.

Член 238

Ако барањето за преиспитување на решение за прекршок е недоделено, претседателот на советот на Врховниот суд на Македонија ќе го отфрли со решение.

Член 239

(1) Врховниот суд на Македонија ќе го укине второстепеното решение за прекршок ако утврди дека барањето за преиспитување на решение за прекршок е основано.

(2) Ако Врховниот суд на Македонија утврди дека е повреден материјален пропис, а утврдената фактичка состојба дава сигурен основ за донесување на поинакво решение, може да донесе одлука со која ќе го преиначи второстепеното решение.

(3) Ако Врховниот суд на Македонија најде дека причините поради кои донел одлука во корист на казнетиот постојат и за некој од казнетите соизвршители или соучесници кој не поднел барање за преиспитување на решение за прекршок, ќе постапи по службена должност како да постои такво барање.

(4) Ако Врховниот суд на Македонија утврди дека е повреден законот на штета на казнетиот, ќе ја утврди само повредата на законот не засегајќи во второстепеното решение за прекршок.

Член 240

(1) Ако второстепеното решение за прекршок е укинато и предметот вратен на повторно одлучување, второстепениот суд за прекршоци е должен да постапи по укажувањата на Врховниот суд на Македонија.

(2) Второстепениот суд за прекршоци при донесувањето на ново решение за прекршок е врзан со забраната од член 220 на овој закон.

Глава триесет и прва

ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ

1. Прекршочна постапка спрема малолетниците

Член 241

Во прекршочната постапка спрема малолетниците се применуваат одредбите од оваа глава, а другите одредби од прекршочната постапка предвидени со овој закон само ако не се во спротивност со одредбите од оваа глава.

Член 242

(1) За водење на прекршочна постапка спрема малолетник месно надлежен е судот за прекршоци на чие подрачје малолетникот има живеалиште или место на престојување.

(2) Прекршочната постапка спрема малолетникот е итна.

Член 243

(1) Кога прекршочно одговорен малолетник учествувал во извршувањето на прекршокот со полнолетни лица, прекршочната постапка спрема него ќе се издвои и ќе се спроведе спрема одредбите од оваа глава.

(2) Од оправдани причини прекршочната постапка спрема малолетникот може да се води заедно со прекршочната постапка против полнолетните лица и да се спроведе според општите одредби од овој закон.

(3) Кога се води единствена прекршочна постапка за малолетник и полнолетни сторители, во однос на малолетникот ќе се примени член 246 став 2 и член 247 од овој закон.

Член 244

(1) Малолетникот се повикува преку родителот односно старателот, освен ако тоа не е можно поради потребата од итно постапување или од други важни причини.

(2) Ако повикувањето на малолетникот не се врши преку родителот односно старателот судот за прекршоци што ја води прекршочната постапка ќе го извести родителот односно старателот за поведување на постапката.

Член 245

(1) Ако спрема постар малолетник е поведена прекршочна постапка за прекршок за кој е пропишана казна затвор, пред донесувањето на решението за прекршок, ќе се прибави мислење од органот за старателство за личноста на малолетникот.

(2) Органот за старателство во своето мислење ќе укаже на сите околности што се од значење за донесување на правилна и законита одлука, а особено на поранешното однесување на малолетникот и на неговите семејни прилики.

(3) Органот за старателство, како и другите органи и организации од кои се бараат известувања, извештаи или мислења, се должни најитно да постапат.

Член 246

Никој не може да биде ослободен од должноста да сведочи за околностите од значење за оценување на душевната развиеност на малолетникот и за запознавање на неговата личност и околностите во кои живее.

Член 247

(1) Во прекршочната постапка спрема малолетниците, органот за старателство и родителот односно старателот на малолетникот имаат право да се запознаат со текот на постапката и во текот на постапката да даваат предлози и да укажуваат на фактите и доказите што се од значење за донесување на правилна одлука.

(2) При преземање на дејства спрема малолетник во негово присуство, а особено при неговото испитување, лицата кои учествуваат во прекршочната постапка се должни да постапуваат внимателно, водејќи сметка за душевната развиеност, чувствителноста и личните особини на малолетникот.

Член 248

(1) Ако во текот на прекршочната постапка се утврди дека малолетникот во време на извршувањето на прекршокот не наполнил 14 години (дете), прекршочната постапка ќе се запре со решение.

(2) Во случајот од став 1 на овој член судот за прекршоци ќе го извести родителот односно старателот на малолетникот, како и органот за старателство за прекршокот што е сторен, а по потреба може да го извести и училиштето односно организацијата или заедницата во која малолетникот е сместен заради преземање воспитни мерки.

Член 249

(1) Судот за прекршоци може да одлучи да не се поведе прекршочна постапка спрема малолетникот, ако смета дека не е целесходно да се води, со оглед на природата на прекршокот и околностите под кои прекршокот е сторен, поранешниот живот на малолетникот и неговите лични особини.

(2) Во случајот од став 1 на овој член барањето за поведување на прекршочната постапка ќе се отфрли со решение, а во образложението ќе се наведат причините поради кои барањето е отфрлено. За сторениот прекршок ќе се извести родителот односно старателот и органот за старателство.

Член 250

(1) Во прекршочната постапка спрема малолетник не може да се донесе решение за прекршок без негово испитување.

(2) Малолетникот не ги плаќа трошоците на прекршочната постапка ниту може во прекршочната постапка да се задолжи да го исполни имотно-правното барање, доколку му бил изречен укор.

Член 251

Усно соопштената одлука на малолетникот ќе му се достави во заверен препис.

Член 252

На родителот односно старателот на малолетникот и на органот за старателство им се доставува примерок од правосилното решение за прекршок со кое на малолетникот му е изречена прекршочна санкција, заради преземање воспитни мерки.

Член 253

(1) Против решението за прекршок донесено во прекршочната постапка спрема малолетникот, жалба можат да изјават, покрај лицата од член 203 од овој закон, старателот, братот, сестрата и хранителот на малолетникот.

(2) Лицата од став 1 на овој член можат да изјават жалба во корист на малолетникот и против неговата волја.

2. Наплата на парична казна на самото место

Член 254

(1) Ако за прекршок со посебен пропис е предвидена само парична казна во утврден износ, со тој пропис можат да се овластат одредени службени лица на самото место да ја наплатат казната од лицата што ќе се затечат во извршувањето на прекршокот. За наплатената казна се издава потврда во која се наведува кој прекршок е сторен и износот на изречената и наплатената казна.

(2) Не е дозволено наплатување на парична казна на самото место за повеќе прекршоци сторени во стек.

(3) За прекршок што го сторил малолетник не може да се наплати парична казна на самото место.

(4) Против наплатата на паричната казна на самото место не е дозволена жалба.

Член 255

(1) Ако лицето кое сторило прекршок не ја плати паричната казна на самото место, службеното лице ќе му врачи покана, паричната казна да ја упла-

ти во рок од осум дена. Во поканата ќе се наведе на кој начин казнетото лице ќе ја уплати паричната казна.

(2) Ако лицето кое го сторило прекршокот одбие да ја плати паричната казна на самото место, или ако паричната казна не ја уплати во рокот од став 1 на овој член, овластениот орган ќе поднесе барање за поведување на прекршочната постапка.

(3) Во прекршочната постапка поведена по барањето поднесено во смисла на одредбата од став 2 на овој член не може да се изрече поголема парична казна од казната што е изречена на самото место.

3. Постапка за надоместок на штета и остварување на други права на лица неоправдано казнети и неосновано задржани

Член 256

(1) Право на надоместок на штета поради неоправдано казнување има лицето спрема кое била правосилно изречена прекршочна санкција, а подоцна по повод вонредно правно средство прекршочната постапка правосилно е запрена, освен:

1. Ако во повторената постапка е донесено решение со кое постапката е запрена поради застарелост на гоњењето, до кое дошло поради недостапност на казнетиот повторената постапка да се доврши;

2. Ако казнетиот со своето лажно признание или на друг начин намерно предизвикал овој казнување, освен ако на тоа бил присилен

(2) Во случај на казнување за прекршоци во стек, правото на надоместок на штета може да се однесува и на одделни прекршоци во поглед на кои се исполнети услови за признавање надоместок.

Член 257

(1) Правото на надоместок на штета застарува за една година од денот на правосилноста на решението за прекршок со кое прекршочната постапка е запрена, а ако по повод жалбата решавал второстепенниот суд — од денот на приемот на второстепенната одлука.

(2) Пред поднесувањето на тужба за надоместок на штета, лицето ќе побара од Републичкиот секретаријат за правосудство да се постигне спогодба за постоење на штета и за видот и висината на надоместокот.

Член 258

(1) Ако барањето не се усвои или по него Републичкиот секретаријат за правосудство не донесе одлука во рок од два месеци од денот на поднесувањето, лицето може да поднесе тужба за надоместок на штета до надлежниот општински суд. Ако е постигната само делумна спогодба, може да се поднесе тужба за другиот дел од барањето.

(2) Тужба за надоместок на штета се поднесува против Социјалистичка Република Македонија до општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа судот за прекршоци што го донел решението за прекршок во прв степен.

Член 259

Наследниците го наследуваат само правото на лицето на надоместок на имотна штета. Ако лицето веќе ставило барање, наследниците можат да ја продолжат постапката само во тие граници.

Член 260

(1) Право на надоместок на штета има и лице:

1. Спрема кое е определено извршување на прекршочна санкција пред правосилноста на решението за прекршок, ако по повод жалбата прекршочната постапка е запрена;

2. Кое ја издржало казната затвор, ако по повод на жалбата или вонредното правно средство, изречената казна затвор е преиначена во пократко траење или му е изречена друга прекршочна санкција или постапката е запрена;

3. Кое било задржано во прекршочната постапка ако постапката правосилно е запрена;

4. Кое поради прешка или незаконита работа на судија за прекршоци е задржано подолго од законски дозволеното.

(2) Надоместок на штета не му припаѓа на лице кое со свои недозволености постапки предизвикало задржување.

Член 261

(1) Ако случајот на кој се однесува неоправдано казнување или неосновано задржување на некое лице е прикажан во средствата за јавно информирање и со тоа бил повреден угледот на тоа лице, судот за прекршоци, на негово барање, ќе објави во средствата за јавно информирање соопштение за одлуката од која произлегува неоправданоста на поранешното казнување односно неоснованоста на здружувањето. Ако случајот не е прикажан во средствата за јавно информирање, на барање од тоа лице, соодветно соопштение ќе се достави до органот, организацијата или заедницата во која лицето работи, а ако за негова рехабилитација е тоа потребно и до соодветна општествена или друга организација. По смртта на осуденото лице правото на поднесување на ова барање му припаѓа на неговиот брачен другар, на децата, родителите, браќата и сестрите.

(2) Барањето од став 1 на овој член се поднесува во рок од три месеци (член 257 став 1) до судот за прекршоци што го донел решението за прекршок во прв степен.

4. Постапка за одземање имотна корист

Член 262

(1) Ако по поведувањето на прекршочната постапка обвинетото правно лице престанало да постои, прекршочната постапка по барање од подносителот на барањето ќе се спроведе против она правно лице врз кое преминале обврските од правното лице што престанало да постои и тоа само во однос на одземањето на имотната корист што е постигната со извршувањето на прекршокот.

(2) Одземање на имотна корист може да се изрече само во висината на имотот што е преземен од обвинетото правно лице што престанало да постои.

(3) За водење на прекршочната постапка во смисла на став 1 и 2 од овој член е надлежен органот што ја повел прекршочната постапка против правното лице што престанало да постои.

5. Должност за известување за одлуката за казнување

Член 263

(1) За правосилна одлука со која на правно лице му е изречена парична казна за прекршок, индивидуалниот работоводен орган односно претседателот на колеџијалниот работоводен орган, или нему соодветно одговорно лице на казнетото правно лице, е должен да го извести на погоден начин работничкиот совет или друг орган на управување на тоа правно лице, во рок од осум дена од денот кога е доставена одлуката до правното лице.

(2) Ако работничкиот совет односно другиот орган на управување не биде известен во рокот од став 1 на овој член, ќе се казни за прекршок одговорното лице во правното лице со парична казна до 5.000 динари.

Дел трети

Глава триесет и втора

ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРШОК

Член 264

(1) Решение донесено во прекршочната постапка станува правосилно кога веќе не може да се побива со жалба или кога жалба не е дозволена.

(2) Правосилно решение се извршува кога е извршено негово доставување и кога за извршување не постојат законски пречки. Ако не е изјавена жалба или обвинетиот се откажал од жалбата, одлуката е

извршна со истекот на рокот за жалба, односно од денот на одрекувањето или откажувањето од изјавената жалба.

(3) Решението за прекршок со кое правосилно е изречена парична казна, или е одлучено за надоместок на трошоците на прекршочната постапка или за надоместок на штета, или е одлучено за одземање на имотна корист, се извршува кога ќе истече рокот предвиден во решението за плаќање на казната, на трошоците на постапката, на надоместокот на штета односно на имотна корист.

(4) Ако казнетниот вложил жалба против решението за прекршок, рокот од став 3 на овој член тече од денот кога му е вратено решението за прекршок на второстепениот суд за прекршоци.

Член 265

Одредбите за извршување на овој закон ќе се применуваат и на правосилни и извршни одлуки доставени за извршување од другите републики и сојузни органи.

Член 266

(1) Судот за прекршоци со решението за прекршок може да определи решението да се изврши и пред неговата правосилност во следните случаи:

1. Ако обвинетиот не може да го докаже својот идентитет или нема живеалиште, или ако со одење во странство може да го оневозможи извршувањето на изречената казна;

2. Ако на обвинетиот му е изречена казна затвор за потежок прекршок против јавниот ред и мир, а постои основано сомневање дека ќе го повтори прекршокот или дека ќе го оневозможи извршувањето на казната затвор.

(2) Ако обвинетиот изјави жалба против решението за прекршок од точка 2 став 1 на овој член првостепениот суд за прекршоци е должен жалбата со списите од предметот да ја достави на второстепениот суд за прекршоци во рок од 24 часа, сметајќи од часот на приемот на жалбата.

Второстепениот суд за прекршоци е должен да одлучи по жалбата и своето решение да го достави на првостепениот суд за прекршоци во рок од 48 часа, сметајќи од часот на приемот на списите по предметот.

Член 267

Решението за прекршок донесено во прекршочната постапка спрема малолетник не може да се изврши пред правосилноста.

Член 268

Казната затвор, паричната казна, затворот со кој е заменета паричната казна, заштитните мерки и одземањето на имотната корист се извршуваат според одредбите на Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански постапки, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Член 269

(1) Казната затвор изречена со правосилно решение за прекршок, како и затворот со кој е заменета изречената парична казна за прекршок, ја извршува силот за прекршоци на чие подрачје казнетниот има живеалиште односно место на престојување.

(2) Ако во прекршочната постапка е одлучено казната затвор да се изврши пред правосилноста на решението за прекршок, упатувањето на казнетото лице на извржување на казната го врши силот за прекршоци што го донел решението за прекршок во прв степен.

Член 270

Обвинетиот кој е задржан, на издржување на казната затвор го упатува судот за прекршоци на чие подрачје се наоѓа затворот во кој е сместен обвинетиот.

Член 271

(1) Паричната казна и трошоците на прекршочната постапка ги извршува судот за прекршоци што го донел решението за прекршок во прв степен.

(2) Паричната казна и трошоците на прекршочната постапка се уплатуваат преку пошта или банка со посебна уплатница издадена од надлежниот суд за прекршоци во рокот определен со решението за прекршок. Пополнетата уплатница му се доставува на казнетниот со првостепеното, односно второстепеното решение.

(3) Поштата, односно Службата на општествено-то книговодство кај која се води сметка на казнетниот должна е во рок од три дена да го извести надлежниот суд за прекршоци за извршената уплата од став 2 на овој член.

Член 272

(1) Постапката за присилна наплата на паричната казна и на трошоците на прекршочната постапка по службена должност ја доведува и води судот за прекршоци што го донел решението за прекршок во прв степен.

(2) Присилна наплата на паричната казна и на трошоците на прекршочната постапка се врши според одредбите за присилна наплата на парична казна изречена во кривичната постапка, односно во постапката за стопански престап.

Член 273

За присилно извршување на решение за прекршок кое гласи на исполнување на обврска се применуваат одредбите на Законот за извршната постапка.

Дел четврти

Глава триесет и трета

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 274

Износот на наплатените парични казни и трошоците на постапката од член 95, 110, 141, 161, 164 и 185 се приход на општината на чие подрачје има седиште судот за прекршоци што ја изрекол казната.

Член 275

Одредбите на овој закон за прекршочната постапка што ја водат судовите за прекршоци согласно ги применуваат другите надлежни државни органи, доколку не е пропишана друга прекршочна постапка.

Дел петти

Глава триесет и четврта

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 276

Законите и другите прописи за прекршоци што не се во согласност со овој закон, ќе се уоогласат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 277

(1) Прекршочната постапка поведена пред влегувањето во сила на овој закон ќе се заврши според одредбите на Законот за прекршоците („Службен весник на СРМ“ број 29/72, 47/74, 13/78 и 50/82).

(2) Ако по влегувањето во сила на овој закон се укине првостепеното решение за прекршок, нагамошната постапка ќе се спроведе според одредбите на овој закон.

(3) Ако првостепеното решение за прекршок станало правосилно по влегувањето во сила на овој закон, ќе се применува овој закон во полед на правото на употреба на вонредни правни средства и на постапката по вонредните правни средства.

Член 278

Се овластува републичкиот секретар за правосудство во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон да донесе прописи за надоместок на трошоците на сведоците, вештачите, толкувачите и преведувачите во прекршочната постапка.

Член 279

Со денот на примената на овој закон престанува да важи Законот за прекршоците („Службен весник на СРМ“ број 29/73, 47/74, 13/78 и 50/82).

Член 280

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1985 година.

571.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ ЗА КОМПИРОТ ОД РОДОТ ВО 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на компир сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и индивидуалните земјоделски производители кои ќе договорат производство на компир со големите потрошувачи (хотели, болници, општествени ресторани и сл.) или со организациите на здружен труд кои се занимаваат со промет или преработка на компир (во натамошниот текст: купувач), се обезбедува заштитна цена за сите врсти компир, квалитет I класа во износ од 16,30 динар/кг.

2. Заштитните цени од точка 1 од оваа одлука се обезбедуваат под услов:

— квалитетот на компирот да одговара на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/79).

— договорот за производство и испорака на компир, производителот и купувачот да го заклучат до 30 март во годината за која се врши договорањето со тоа цената да не може да биде пониска од цената од точка 1 на оваа одлука.

3. Производителот договорот за производство и испорака на компирот да го достави до Дирекцијата за републички стоковни резерви во натамошниот текст: Дирекција) во рок од 15 дена од денот кога е склучен заради евиденција.

4. Дирекцијата е должна по цени од точка 1 на оваа одлука да ги преземе договорените количини на компир само:

а) ако заклучениот договор помеѓу производителот и купувачот е доставен на евиденција во рокот од точка 2 од оваа одлука;

б) ако купувачот во договорениот рок не ги преземе договорените количини на компир и ако производителот во рок од 7 дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количини компир, побара од Дирекцијата таа да ги преземе;

в) ако договорените количини се поголеми од 100 тона.

5. Дирекцијата е должна да ги преземе договорените количини на компир во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземање. Барањето се поднесува во периодот од 1 октомври до 31 декември во тековната година.

Со преземањето на компирот од страна на Дирекцијата по одредбата од став 1 од оваа точка, не се зафаќа во другите права и обврски кои за производителот и купувачот произлегуваат од договорот што меѓусебно го заклучиле.

6. Ако Дирекцијата не го преземе компирот во рок од точка 5 на оваа одлука должна е на производителот да му ги надомести, покрај цената од точка 1 на оваа одлука, и сите трошоци на складирање на непреземеаните количини сметајќи од денот на истекот на рокот од точка 5 од оваа одлука.

7. Цените на компирот од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко-вагон или франко ка-

мион на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1988/1

27 декември 1984 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

572.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНА ЦЕНА ЗА КРОМИДОТ ОД РОДОТ 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои се занимаваат со производство на кромид или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и индивидуалните земјоделски производители кои ќе склучат договор за производство на кромид со големите потрошувачи (хотели, болници, општествени ресторани и сл.) или организациите на здружен труд кои се занимаваат со промет или преработка на кромид (во натамошниот текст: купувач), се обезбедува заштитна цена на кромидот од 19,80 динар/кг.

2. Заштитната цена од точка 1 од оваа одлука се обезбедува под услов:

— квалитетот на кромидот да одговара на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/79) и да е произведен од атестирано сортно семе;

— договорот за производство и испорака на кромид производителот и купувачот да го заклучат до 30 април за годината за која се врши договорањето, со тоа што цената не може да биде пониска од цената од точката 1 од оваа одлука.

3. Производителот договорот за производство и испорака на кромидот да го достави до Дирекцијата за републички стоковни резерви (во натамошниот текст: Дирекција) во рок од 15 дена од денот кога е склучен заради евиденција.

4. Дирекцијата е должна по цени од точка 1 од оваа одлука да ги преземе договорените количини на кромид само:

а) ако заклучениот договор помеѓу производителот и купувачот е доставен на евиденција во рокот од точка 2 од оваа одлука;

б) ако купувачот во договорениот рок не ги преземе договорените количини на кромид и ако производителот во рок од 7 дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количини на кромидот, достави барање во Дирекцијата да ги преземе;

в) ако договорените количини не се поголеми од 200 тона.

5. Дирекцијата е должна да ги преземе договорените количини на кромид во рок од 15 дена од денот кога го примила барањето на производителот за преземање. Барањето се поднесува во периодот од 1 октомври до 15 декември во тековната година.

Со преземањето на кромидот од страна на Дирекцијата, по одредбите на став 1 од оваа точка, не се зафаќа во останатите права и обврски кои за производителот и купувачот произлегуваат од договорот кој меѓусебно го заклучиле.

6. Ако Дирекцијата не го преземе кромидот во рок од точка 5 на оваа одлука, е должна на производителот да му ги надомести покрај цената од точка 1 на оваа одлука и сите трошоци за складирање на непреземеаните количини сметајќи од денот на истекот на рокот од точка 5 на оваа одлука.

7. Цената на хромидот од точка 1 на оваа одлука се подразбира: франко-вагон или од магацин на товарната станица на производителот, или франко-магацин или во камион на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-1988/2
27 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

573.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА ОВЕСОТ ОД РОДОТ 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат овес сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) или на организациите на здружен труд кои се занимаваат со промет или преработка на овес (во натамошниот текст: купувач), им се обезбедува заштитна цена од 28,00 дин/кгтр.

2. Заштитните цени од точка 1 од оваа одлука се обезбедуваат под услов да:

— договорот за производство и испорака на овесот, производителот и купувачот да го заклучат до 30 март за годината за која се врши договарањето, со тоа што цената не може да биде пониска од цената од точка 1 од оваа одлука.

3. Производителот договорот за производство и испорака на овес да го достави до Дирекцијата за републички стоковни резерви (во натамошниот текст: Дирекцијата) во рок од 15 дена од денот кога е склучен заради евиденција.

4. Дирекцијата е должна да ги откупи договорените количества по цена од точка 1 само:

а) ако склучениот договор помеѓу производителот и купувачот ѝ е доставен на евиденција во рок од точка 2 од оваа одлука;

б) ако купувачот во договорениот рок не ги презел договорените количини на овес и ако производителот во рок од седум дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количини на овес достави барање Дирекцијата да ги преземе;

в) ако договорените количини се поголеми од 50 тона.

5. Дирекцијата е должна да ги преземе договорените количини на овес во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземање. Барањето се поднесува во периодот од 1 октомври до 15 декември во тековната година.

Со преземањето на овесот од страна на Дирекцијата по одредбите од став 1 на оваа точка не се зафаќа во другите права и обврски кои за производителот и купувачот произлегуваат од договорот кој меѓу себе го заклучиле.

6. Ако Дирекцијата не го преземе овесот во рок предвиден со точка 5 од оваа одлука, должна е на производителот покрај цената од точка 1 од оваа одлука да му ги надокнади и сите трошоци на складирање за непреземениите количини сметајќи од денот на истекот на рокот од точка 5 од оваа одлука.

7. Цената на овесот од точка 1 од оваа одлука се подразбира: франко-вагон или од магацинот на товарната станица на производителот, или франко-магацин на производителот, или франко-камион на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

8. Дирекцијата може да овласти поодделни организации на здружен труд за нејзина сметка да го откупуваат овесот во смисла на одредбите на оваа одлука.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1988/3
27 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

574.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СР Македонија“, бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА ЈАЧМЕНОТ ОД РОДОТ 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат јачмен сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) или на организациите на здружен труд кои се занимаваат со промет или преработка на јачмен (во натамошниот текст: купувач), им се обезбедува заштитна цена од 27,00 дин/кгтр.

2. Заштитните цени од точка 1 од оваа одлука се обезбедуваат под услов:

— договорот за производство и испорака на јачменот, производителот и купувачот да го заклучат до 30 март за годината за која се врши договарањето со тоа што цената не може да биде пониска од цената од точка 1 од оваа одлука.

3. Производителот да го достави договорот за производство и испорака на јачмен до Дирекцијата за републички стоковни резерви (во натамошниот текст: Дирекцијата) во рок од 15 дена од денот кога е склучен заради евиденција.

4. Дирекцијата е должна да ги откупи договорените количества по цена од точка 1 само:

а) ако склучениот договор меѓу производителот и купувачот ѝ е доставен заради евиденција во рок пропишан со точка 2 од оваа одлука;

б) ако купувачот во договорениот рок не ги презел договорените количини на јачмен и ако производителот во рок од седум дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количини на јачмен, достави барање Дирекцијата да ги преземе;

в) ако договорените количини се поголеми од 50 тона.

5. Дирекцијата е должна да ги преземе договорените количини на јачмен во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземање. Барањето се поднесува во периодот од 1 октомври до 15 декември во тековната година.

Со преземањето на јачменот од страна на Дирекцијата по одредбите од став 1 на оваа точка не се зафаќа во другите права и обврски кои за производителот и купувачот произлегуваат од договорот кој меѓу себе го заклучиле.

6. Ако Дирекцијата не го преземе јачменот во рокот предвиден со точка 5 од оваа одлука, должна е на производителот, покрај цената од точка 1 од оваа одлука, да му ги надокнади и сите трошоци на складирање за непреземениите количини сметајќи од денот на истекот на рокот од точката 5 од оваа одлука.

7. Цената на јачменот од точка 1 од оваа одлука се подразбира: франко-вагон или од магацинот на товарната станица на производителот, или франко-магазин на производителот, или франко-камион на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

8. Дирекцијата може да овласти поодделни организации на здружен труд за нејзина сметка да го купуваат јачменот во смисла на одредбите на оваа одлука.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1988/4
27 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

575.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНА ЦЕНА ЗА ГРАВТОТ ОД РОДОТ 1985 ГОДИНА

1. На организациите кои се занимаваат со производство на грав сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и индивидуалните земјоделски производители кои ќе договорат производство на грав со големите потрошувачи (хотели, болници, општествени ресторани и сл.), или со организациите на здружен труд кои се занимаваат со продажба и преработка на грав (во натамошниот текст: купувач) им се обезбедува заштитна цена за ситно зрнест грав од 123,00 дин/кгр, а за крупно зрнест грав 155,00 дин/кгр.

2. Заштитна цена од точка 1 од оваа одлука се обезбедува под услов:

— квалитетот на гравот да одговара на квалитетот пропишан со Правилникот за квалитет на овоцјето, зеленчукот и печурките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/79);

— договорот за производство и испорака на гравот, производителот и купувачот да го заклучат до 30 април за годината за која се врши договорањето, со тоа што цената не може да биде повисока од цената од точка 1 од оваа одлука.

3. Производителот да го достави договорот за производство и испорака на гравот до Дирекцијата за републички стоковни резерви (во натамошниот текст: Дирекција) во рок од 15 дена од денот кога е склучен заради евиденција.

4. Дирекцијата е должна да ги откупи договорените количини по цена од точка 1 само:

а) ако склучениот договор помеѓу производителот и купувачот ѝ е доставен на евиденција во рок пропишан со точка 2 од оваа одлука;

б) ако купувачот во договорениот рок не ги презел договорените количини на грав и ако производителот во рок од седум дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количини на грав достави барање Дирекцијата да ги преземе;

в) ако договорените количини се поголеми од 10 тона.

5. Дирекцијата е должна да ги преземе договорените количини на грав во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземање. Барањето се поднесува во периодот од 1 октомври до 15 декември во тековната година.

Со преземањето на гравот од страна на Дирекцијата по одредбите од став 1 на оваа точка не се зафаќа во другите права и обврски кои за производителот и купувачот произлегуваат од договорот кој меѓу себе го заклучиле.

6. Ако Дирекцијата не го преземе гравот во рокот од точка 5 од оваа одлука должна е на производителот, покрај цената од точка 1 од оваа одлука, да му ги надомести и сите надоместоци на складирање за преземениите количини од денот на истекот на рокот од точка 5 од оваа одлука.

7. Цената на гравот од точка 1 од оваа одлука се подразбира: франко-вагон или од магазин на товарната станица на производителот, или франко-магазин на производителот, или франко-камион на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1988/5
27 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

576.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СР Македонија“ бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА МЛЕКОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што сами произведуваат млеко или во кооперација со индивидуалните производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедува заштитна цена во износ од 8,61 динари за единица млечна маст, франко собирно место на продавачот, лактофриз или подвижна цистерна.

Организацијата на здружен труд која договара и организира производство на млеко во кооперација со индивидуалните производители ќе го преземе од индивидуалните производители млекото произведено во таа кооперација по цената од став 1 на оваа точка, франко собирно место на таа организација, лактофриз или подвижна цистерна.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на количините млеко што производителите ќе и го понудат на Дирекцијата за републички стоковни резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1, став 1 на оваа одлука се применува само на количините млеко кои се однапред договорени за испорака.

Купувањето на млеко ќе се договара и ќе се плаќа по цената од точка 1 на оваа одлука за кравјо млеко што содржи 3,2% млечна маст и за овчо млеко кое содржи 4% млечна маст.

Ако млекото содржи повеќе млечна маст од процентот од став 2 на оваа точка, цената сразмерно се зголемува, со тоа што за кравјото млеко се признава најмногу 4,2% млечна маст, а за овчото млеко најмногу 7% млечна маст.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на кравјото млеко што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

- 1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034;
- 2) степенот на механичката нечистотија на филтер-кружчето да не преминува трета класа (според скалата 10-3 на Институтот за млекоарство на Југославија);

3) степенот на киселоста да не е поголем од 7-6° сметајќи по Секелет-Хенкел;

4) времето на обезбедување на метиленското синило да изнесува најмалку два часа, сметајќи по оригиналната метода на Орли Јенсен (со таблетики со стандардна количина на метиленско синило);

5) да има најмалку 3.2% млечна маст определено по методот на Гербер;

6) да не е произведено од кравци лекувани со арсен, жива или со други лекови, што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за времето до 5 дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици и средства за переење;

8) да е разладено на температура од најмалку 10°C.

4. Цената од точка 1 на оваа одлука за кравјото млеко се намалува:

1) за 0,10 динари за литар, ако млекото не е разладено на температура од најмалку 10°C;

2) за 0,20 динари за литар, ако времето на обезбедување на метиленското синило изнесува од 1 час и 48 минути до 1 час и 50 минути;

3) за 0,30 динари за литар, ако времето на обезбедување на метиленското синило изнесува од 1 час и 31 минута до 1 час и 45 минути;

4) за 0,34 динари за литар, ако времето на обезбедувањето на метиленското синило изнесува од 1 час и 16 минути до 1 час и 30 минути.

5. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на овчо млеко кое во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има специфична тежина од 1,031 до 1,036;

2) степенот на механичката нечистотија на филтер-кручето да не преминува четврта класа (според скалата 1-5 на Институтот за млекарство на Југославија);

3) степенот на киселоста да не е поголем од 1,5% сметајќи по Секелет-Хенкел;

4) времето на обезбедување на метиленското синило да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи по оригиналната метода на Орли Јенсен (со таблетики со стандардна количина на метиленското синило);

5) да има најмалку 4% млечна маст определена по методот на Гербер;

6) да не е произведено од овци лекувани со арсен, жива или со други лекови, што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до 5 дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици и средства за переење;

8) да е разладено на температура од најмалку 10°C.

6. Цената од точка 1 на оваа одлука за овчо млеко што не е разладено на температура од најмалку 10°C, се намалува за 0,05 динари по литар.

7. За кравјо млеко кое содржи повеќе од 4,2% млечна маст, цената се пресметува како да содржи 4,2% млечна маст.

За овчо млеко што содржи повеќе од 7% млечна маст, цената се пресметува како да содржи 7% млечна маст.

8. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи за кравјото млеко што содржи помалку од 3,2% млечна маст ниту за овчо млеко што содржи помалку од 4% млечна маст.

9. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното место од точка 1 на оваа одлука.

10. Дирекцијата е должна да ги преземе договорените количини на млеко според договорените материјални биланси на Републиката, по цена од точка 1 на оваа одлука, под услов:

— ако склучениот договор меѓу производителот на млеко со преработувачите — млекарите е доставен на евиденција до 15 декември во тековната година за производство на млеко во наредната година;

— ако преработувачите — млекарите не ги преземат договорените количини на млеко и ако производителот побара од Дирекцијата таа да ги преземе соодветните количини на млеко.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-1988/6
27 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

577.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА ГОЕНИ ПИЛИЊА — БРОЈЛЕРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО 1985 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои сами произведуваат гоени пилиња-бројлери или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедува заштитна цена од 141,98 дин/кгт.

2. Заштитната цена од точка 1 од оваа одлука се обезбедува за количините на гоените пилиња-бројлери, кои производителите ги нудат на Дирекцијата за републички стоковни резерви, а под услов:

— договорот за производство и испорака на гоените пилиња-бројлери производителите и организациите на здружен труд кои се занимаваат со преработка и промет да го склучат пред почетокот на производството.

3. Производителот да го достави договорот за производство и испорака на гоените пилиња-бројлери на Дирекцијата за републички стоковни резерви во рок од 15 дена од денот на заклучувањето.

4. Дирекцијата за републички стоковни резерви и организациите на здружен труд кои се занимаваат со колење на гоени пилиња-бројлери и со производството на пилешко месо, со договор ги утврдуваат условите за купување на гоените пилиња-бројлери и обработка на месото, како и роковите за испорака и другите услови.

Пресметувањето на цените на гоените пилиња-бројлери ќе се врши во рамките на пресметаните цени на произведеното, односно обработеното месо.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-1988/7
27 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

345.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), член 142 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АКОНТАТИВНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за аконтативно зголемување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 36/84) се вршат следните измени:
— Во член 3 ставот 2 се брише.
— Во член 7 ставот 2 се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

02 бр. 3881/1
27 декември 1984 година
Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.

346.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување висината на додатокот на пензија за 1985 година аконтативно се утврдува во висина од 12.760 динари.

Член 2

На досегашните корисници на додаток на пензијата по службена должност ќе им се утврди нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

02 бр. 3883/1
27 декември 1984 година
Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.

347.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Најнискотиот износ на пензиите во 1985 година аконтативно се утврдува во висина од 7019 динари.

Член 2

Најнискотиот износ на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа без оглед на последната година од која се земени личните доходи во пензиската основа.

Член 3

Исплатата на најнискотиот износ на пензиите од член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на писмено решение.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

02 бр. 3882/1
27 декември 1984 година
Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.

348.

Врз основа на член 142 став 1 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемување траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) во член 2 се додава нова глава XXXIV која гласи:
XXXIV — Работи во склопот на овчарското производство.

Член 2

Во глава XXXIV — Работи во склопот на овчарското производство, како работни места на кои работата е особено тешка и по здравјето штетна во смисла на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат работните места:

- 1 — овчар,
- 2 — одација,
- 3 — бригадир.

На работниците кои работат на работните места под реден број 1, 2 и 3 од претходниот став, стажот

на осигурувањето со зголемено траење им се смета за секои 12 месеци поминати на работа како 16 месеци стаж на осигурување.

Член 3

Стажот на осигурувањето, што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, но најрано од 15 мај 1985 година.

Стажот на осигурувањето пред донесувањето на оваа одлука се смета со зголемено траење под услов додатниот придонес за стажот на осигурувањето со зголемено траење да се уплати од 7. 5. 1968 година.

За периодите пред 7 мај 1968 година за работните места кои се утврдени со оваа одлука како работни места со зголемен стаж на осигурување, не се плаќа додатен придонес.

Член 4

Докажете дека осигуреникот врши работи и работни задачи од член 2 на Одлуката ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работната организација, а во случај на непостоење врз основа на изјави на сведоци до колку барањето е поднесено во рок од една година по влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 5

Фактичката положба за работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука ќе ја утврди комисија формирана согласно член 9 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба и тоа во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

02 бр. 3885/1
27 декември 1984 година
Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.

349.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ФИЗИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за сместување и исхрана на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој заради специјално основно и средно насочено образование и воспитание односно заради работно оспособување како и висината на трошоците во врска со преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот.

Член 2

Висината на надоместокот за сместување и исхрана на опфаќа трошоците за сместување и исхрана на децата со пречки во физичкиот и психичкиот развој и инвалидите на трудот сместени во интернат како и личните доходи на вработените во интернатот.

Член 3

Висината на трошоците во врска со преквалификацијата или доквалификацијата ги опфаќа трошоците за обезбедување на дел на личните доходи на стручните лица кои ја спроведуваат преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот.

Член 4

Висината на надоместокот за сместување и исхрана на младинците со пречки во психофизичкиот развој заради стручно односно работно оспособување, односно преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот месечно изнесува по еден корисник и тоа:

Ред. бр.	ОРГАНИЗАЦИЈА	Трошоци за исхрана со интернатско сместување
1.	Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола	11.000 дин.
2.	Завод за професионална рехабилитација на младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје	12.000 дин.
3.	Завод за професионална рехабилитација на деца и младинци — Скопје	12.000 дин.
4.	Центар за професионална рехабилитација со оштетен слух „25 мај“ — Скопје	11.000 дин.
5.	Центар за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македонија“ — Скопје	11.000 дин.
6.	Центар за специјално насочено образование „Искра“ — Штип	11.000 дин.
7.	Основно стационарно училиште односно специјално одделение при училиште	7.300 дин.

Член 5

Кога детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој со решение на старателски орган е сместено кај друго семејство во друго место ако за задолжителното основно образование му е потребна настава во специјално училиште односно специјално одделение на училиште кое се наоѓа надвор од неговото место на живеење, трошоците за сместување и исхрана во друго семејство изнесуваат 80 отсто од износите утврдени во член 4 од оваа одлука.

Член 6

Висината на надоместокот за вршење на преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот месечно изнесува, и тоа:

- 1) во организации на здружен труд 4.000 дин.
- 2) во заштитни организации 4.500 дин.

Член 7

Кога преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот се врши во ОЗТ надвор од местото на живеењето, а не им е обезбедено сместување во интернат, висината на надоместокот месечно изнесува 8.000 динари.

Член 8

Инвалидите на трудот за чија преквалификација или доквалификација, поради оддалеченоста од местото на живеењето, е потребен постојан превоз, имаат право на надоместок на трошоците за превоз во висина на фактичката цена на превозот од местото на живеењето на инвалидот на трудот до организацијата каде се врши преквалификација или доквалификација.

Член 9

Во обезбедувањето на надоместокот за сместување и исхрана во интернат заради специјално основно воспитание и образование со дел учествува Заедницата и осигуреникот од кого детето го изведува правото на надоместокот во зависност од приходите по член на домаќинството.

Осигуреникот од кого детето го изведува правото на надоместокот за сместување и исхрана учествува во обезбедувањето на дел на трошоците од член 4 и 5 на оваа одлука во износ кој одговара на 50 отсто од месечните приходи по член на домаќинството од претходната година.

Останатиот дел на трошоците од полната цена од член 4 и 5 на оваа одлука ги обезбедува заедницата од сопствени средства.

Доколку во семејството има две или повеќе деца осигуреникот сноси дел на трошоците за сместување и исхрана само за едно дете во смисла на став 2 на овој член а за останатите деца трошоците за сместување и исхрана ги сноси Заедницата.

Ако преостанатиот дел на трошоците кои ги обезбедува Заедницата се помали од една десетина од вкупните трошоци за сместување и исхрана, Заедницата сноси една десетина од трошоците, а осигуреникот од кого се изведува правото на надоместокот остатокот на тие трошоци.

Доколку приходи по член на домаќинството изнесуваат 3.000 динари, трошоците за сместување и исхрана во интернатот или во друго семејство надвор од местото на живеењето ги сноси Заедницата во целост.

Член 10

Ако еден од родителите на детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој е на работа во странство делот на трошоците за сместување и исхрана во интернат заради специјално воспитание и образование што паѓа на товар на средствата на Заедницата изнесува една десетина од надоместокот на трошоците за сместување и исхрана определени во член 4 и 5 на оваа одлука.

Член 11

Како приходи по член на домаќинството се смета личниот доход остварен од работен однос и приходи остварени по други основи од земјоделска дејност (катастарски приходи) и приходи од вршење на самостојна или професионална дејност, приходи од имот и имотни права кои подлежат на данок.

Приходите остварени по други основи претходно се сведуваат на приходи од работен однос на начин како што е определено во член 30 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензионерите и инвалидите осигурување на Македонија.

Член 12

Како членови на домаќинството во смисла на член 9 од оваа одлука се сметаат членовите на семејствата со кои осигуреникот од кого детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој го изведува правото на надоместок на трошоците за сместување и исхрана за време на стручно односно работно оспособување имаат заедница на живеење, стопанисување и трошоците на остварените приходи.

Член 13

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година до донесувањето на нова одлука.

Член 14

Со примена на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместокот на трошоците за сместување на децата инвалиди на осигуреници во установи од интернатски тип за време на специјално образование („Службен весник на СРМ“ бр. 45/75, 15/78 и 10/81).

Бр. 02-3884/1

27 декември 1984 година

Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за зголемување на издршка по тужбата на тужителот Елвис Чуќески, застапуван од законскиот застапник Барија Чуќеска од Скопје, со стан на ул. „Демирхисарска“ бр. 28, против тужениот Нусрет Чуќески од Кичево, со стан на ул. „Скопска“ бр. 51, сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса. Вредност на спорот 3.000,00 динари.

Се повикува тужениот Нусрет Чуќески од Кичево да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави овојата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П. бр. 2509/84. (198)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведена тужба за издршка од тужителката Шакири Гултен од Горче Петров, против тужениот Шакири Фарија од Тетово, со стан на ул. „ДГ Кара“ бр. 70, а сега со непознатото место на живеење.

Се повикува тужениот Шакири Фарија од Тетово, сега со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово по предметот П. бр. 2096/84 во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас или да постави свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател за да ги штити неговите интереси во спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2096/84.

Општинскиот суд во Тетово заведе тужба за сопственост од тужителот Абедула Џемали Беадими од село Цепчиште, против тужената Несими Зекир Фетије (Фатија) од Тетово, сега со непозната адреса во Турција. Вредност на спорот 200,00 динари.

Се поканува тужената Несими Зекир Фетије (Фатија), родена Сулејмани, од Тетово, сега со непозната адреса во Турција во рок од 30 дена да се јави во овој суд, ја достави нејзината адреса или, пак, постави полномошник. Во спротивно, на истата ќе ѝ се постави привремен старател кој ќе се прижи за нејзините права во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2246/84.

Пред овој суд се води спор за утврдување на сопственост по основ на наследство по тужбата на тужителот Бсати Јумни од с. Пришовце, против тужените Беќири Асибе и др. од с. Пришовце.

Бидејќи тужените Есати Исеи од с. Пршовце и тужената Ганимет, ж. на Нешат Таипи од с. Одри, се со непозната адреса во странство, се повикуваат истите во рок од 30 дена се јават во Општинскиот суд во Тетово или да одредат свој полномошник. Во спротивно, судот ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2229/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот РО ШИК „Јелак“ ООЗТ „Лешница“ — Тетово против тужениот Сулејмани Суло од с. Копанце, а сега со непознато место на живеење во Сараево.

Се повикува тужениот Сулејмани Пајазит Суло од с. Копанце да се јави во судот, достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во овој спор во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот ќе му постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1009/84.

Се повикува тужениот Скендери Рустем од с. Лицец, кој се наоѓа со непозната адреса во Германија, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во судот или одреди свој полномошник.

Доколку не се јави во определениот рок, судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1764/84.

Пред овој суд е заведен парничен предмет за смеќавање на владение по тужбата на Абази Абдилмецит од Доброште против тужениот Шаипи Фазли од Теарце.

Се повикува тужениот Шаипи Фазли од с. Теарце, а сега со непозната адреса во Швајцарија, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да одреди овој полномошник кој ќе го застапува пред овој суд. Во спротивно ќе му се одреди привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси по овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2120/84.

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот Целили Исеи од с. Д. Лешница, против тужениот Шахити Беадин од с. Д. Лешница. Вредност на спорот 13.630 динари.

Бидејќи тужениот Шахити Беадин се наоѓа со непозната адреса на територијата на Југославија, се повикува истиот во рок од 30 дена да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да одреди овој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2184/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води оставинска постапка по смртта на пок. Сотировиќ Танче, порано од с. Волковија.

Со оглед на тоа дека сега пок. Сотировиќ Танче оставил наследници со непозната адреса и тоа: Кузмановски Горе, Кузмановски Андо, Кузмановски Лазе, Кузмановска Јелица и Даница, по право на претставување од пок. Керка Кита, Серге и Вејко Димчевски, по право на претставување од пок. Керка Тренда, Ката, Василка и Стевче, по право на претставување од пок. Керка Гуга, а истите полагаат право на наследство, се повикуваат истите да се јават во рок од една година од денот на објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок, ако заинтересираните лица не се јават и не ја дадат потребната изјава, судот ќе ја продолжи оставинската постапка врз основа на списите кон предметот О. бр. 495/84.

Од Општинскиот суд во Тетово, О. бр. 495/84.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицецо Казими Ајета Рамадан од с. Г. Бањица — Гостиварско во рок од 3 (три) месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд. Истовремено, судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот, да му оопшштат на овој суд.

По истекот на рокот од (три) месеци, доколку лицето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 702/84.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 93 од 29. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 318-11 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот центар — Прилеп, ООЗТ Завод за здравствена заштита — Прилеп со следните податоци: ООЗТ ќе ја застапува д-р Томислав Јовановски, индивидуален работороводен орган.

Му престанува овластувањето на д-р Никола Багески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 93/84. (182)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 471 од 18. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-562-2-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здравствената работна организација Градска општа болница „Моша Пијаде“ О. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ за гинекологија и акушерство — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Димитар Димитров, без ограничување, а се запишува како нов застапник прим. д-р Томислав Геновски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 471/84. (184)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 49 од 16. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1708-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Китка“, Р. О. — с. Батинци, скопско со следните податоци: Досегашната дејност на задругата се проширува со следните споредни дејности:

— трговија на големо со прехранбени производи, жита и мелнички производи, зеленчук, овошје и преработка, разни животни продукти и производи за домашни потреби;

— трговија на големо со непрехранбени производи, вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и полиетиленско платно;

— трговија на мало со прехранбени производи, сите видови прехранбени производи како и сточна храна;

— трговија на мало со непрехранбени производи, вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата, полиетиленско платно и семенски материјал;

— организира сервиси за одржување и поправка на земјоделската механизација, снабдување и промет со резервни делови за земјоделската механизација, гуми, градежни материјали, огревно дрво за потребите на населението на село;

— штедно-кредитно работење.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 49/84. (185)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 516 од 27. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-168-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Зоолошката градина „Скопје“, Ц. О. — Скопје, ул. „Илинден“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Венијамин Тодоров, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Бојков Паско, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 516/84. (199)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 566 од 8. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-571-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Митко Велков, директор, а се запишува новиот застапник Гоце Милошевски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 566/84. (200)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 488 од 4. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1677-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Републичкиот завод за заштита на природните реткости, ц. о. — Скопје, ул. „Евлија Челебија“ бб.

Основни дејности:

— остварува увид во состојбата на природните реткости во Републиката;

— го проучува, истражува и со научни методи ги обработува прашањата од интерес за заштитата на природните реткости и предлага донесување прописи основани од општините, врши стручен надзор и им укажува стручна помош;

— води регистар на природните реткости на подрачјето на општината во која не постои завод или служба за заштита на природните реткости и централен регистар на природните реткости во Републиката;

— врши и други работи во областа на заштитата на природните реткости што му се ставени во надлежност со Законот за заштита на природните реткости и други закони.

Во правниот промет со трети лица Заводот истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица Заводот одговара со сите свои средства и има целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е д-р Иван Чедо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 488/84. (201)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 6 од 11. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 665 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични заболувања, ц. о. — Отешево — Ресен.

Основни дејности: превенција, лекување и рехабилитација на болени на дишачниот систем од неспецифично потекло и професионалните заболувања.

Во правниот промет со трети лица Заводот има целосна овластувања и целосна одговорност.

Заводот ќе го застапува д-р Арсе Гошаревски, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 6/84. (202)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 365 од 25. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1898-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Мурговец“, Р. О. — с. Врлчиште, Постивар.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците, донесена на ден 5. II. 1984 година.

Основачи на задругата се: Срезоски Бранко; Амети Зуди; Адем Османфари; Срезоски Иван; Трлески Стане; Мустафи Самет; Аручи Низамедин; Асани Илмиасан; Сејфулаи Зулфикар; Рушит Хусниќсмајл; Алији Екрем; Срезоски Исоја; Сефери Илми; Јонузи Кани; Салии Нагип; Мустафи Насер; Ислами Имер; Абдулаи Ремзи; Срезоски Јанко; Андреески Јазе; Идризи Имер; Садику Ружди; Шабани Резак; Василески Глигорија; Салији Јакуп; Агуши Самет; Салији Енвер, сите од с. Врлчиште.

Основни дејности: полјоделство; лозарство; сточарство; земјоделски услуги за растително производство; земјоделски услуги за сточарско производство.

Споредни дејности: трговија на мало со леб, печиво, млеко и млечни производи; зеленчук, овошје и преработки; трговија на мало со месо, живина, риба и месни преработки, разни животни намирници, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; трговија на мало со текстил и конфекција, обувки, кожа, гума и пластика, метална и електротехничка стока и бои и лакови; трговија на големо со прехранбени производи, репроматеријали и вештачки губрива.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица, истата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица одговараат субсидијарно и основачите, до износот од 5.000,00 динари, за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Амети А. Зуди, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 365/84. (206)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 591 од 28. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1900-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занаетчиската задруга „Стогово“, Р. О. — Дебар, ул. „Вељко Влаховиќ“ бб.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување од 18. IV. 1984 година.

Основачи на задругата се: Бојин Шаревски, Филип Момировски, Фалил Асани, Мухамед Куруми, Османовски Неат, Лука Давт, Тале Муса, Исламовски Кани, Сополи Пемаил, Агушевски Абди и Алис Поцеста, сите од Дебар.

Основни дејности: молеро-фарбарска и монтажа на возовод и канализација.

Задругата во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на двократниот износ од здружениот влог, кој изнесува 10.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Жаревски Бојин, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 591/84. (207)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 499 од 9. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша аднотацијата за здружување на работната организација Централно основно училиште „Нова Југославија“ од село Герман, Крива

Паланка, во работната организација Централно основно училиште „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 499/84. (208)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 498 од 9. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша аднотацијата за здружување на работната организација Централно основно училиште „29 Ноември“, Ц. О. од с. Петралица, Крива Паланка, во работната организација Централно основно училиште „Јоаким Крчовски“ Ц. О. Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 498/84. (209)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 497 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша аднотацијата за здружување на работната организација Централно основно училиште „Војвода Карпош“, Ц. О. — с. Дубровница — Крива Паланка во работната организација Централно основно училиште „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 497/84. (210)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 496 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша аднотацијата за здружување на работната организација Централно основно училиште „Цветан Димов“, Ц. О. од с. Огут — Крива Паланка во работната организација Централно основно училиште „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 496/84. (211)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 495 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша аднотацијата за здружување на работната организација Централно основно училиште „Никола Карев“, Ц. О. с. Мождивњак — Крива Паланка во работната организација Централно основно училиште „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 495/84. (212)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 494 од 7. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша аднотацијата за здружување на работната организација Централно основно училиште „Кочо Рацин“, Ц. О. — с. Подржико — Крива Паланка, во работната организација Централно основно училиште „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 494/84. (213)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 493 од 9. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша аднотацијата за здружување на работната организација Централно основно училиште „Климент Охридски“, Ц. О. — село Дурачка Река — Крива Паланка во работната организација Централно основно училиште „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 493/84. (214)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 627 од 26. VI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 3-1424-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заседницата за вработување, со Ц. О. — Кичево, ул. „Булевар на ослободување“ бр. 11, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Младен Китаноски, секретар, а се запишува како нов застапник Стојмир Орбиниоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 627/84. (322)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 790 од 12. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1917-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Земјоделската задруга „Боро Менков“ Р. О. — с. Лојане, Куманово.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба од 15. IV. 1984 година од следните задругари: Аземин Дестани, Веби Дестани, Фасуф Нухија, Рдзан Нухија, Недиџ Нухија, Факиќ Хајрадин, Зендел Дехари, Риза Дехари, Фејзи Селмани, Шефки Селмани, Назим Сулејмани, Рамиз Селмани, Јакуп Идризи, Руфат Дестани, Енвер Дестани, Адеми Нухија, Назиф Нухија, Мухарем Нухија, Мурат Зекири и Бектеш Селмани, сите од с. Лојане — Кумановско.

Основни дејности:

- полјоделство;
- градинарство;
- овоштарство, со производство на овошни садници;
- лозарство, со производство на лозови садници;
- сточарство, со одгледување на крушна и ситна стока;
- производство и собирање на лековити билки и шумски плодови, полжави, мекотелци и черупкари, пчеларство;
- давање на земјоделски услуги во растителното и сточарското земјоделско производство.

Споредни дејности:

- вршење на транспорт за своите потреби и потребите на здружените земјоделци;
- кооперација со индивидуални земјоделоци производители во сите дејности на задругата, освен турин;
- огрев, дрво, јаглен;
- откуп, пласман и набавка на сточна храна;
- на организиран начин производство, набавка и пласман на репроматеријали (семенски материјали, заштитни средства, полививил за ран производ, жица за лозје, шпалир);
- производство, откуп и пласман на шумски плодови (печурки, боровници, маховина, липај, смреки и други плодови), како и собирање на секундарни — отпадни материјали од сите видови, кои ќе послужат за преработувачката индустрија, односно за печење на вар, глина и глиненни производи;
- сервис за одржување на земјоделски машини (трактори и друга приклучна механизација на индивидуални земјоделски производители).

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговора со сите свои средства. За обврските на задругата одговараат ограничено супсидијарно, до износот од 5.000,00 дин. за секоја об-

врска, и здружените земјоделци. Лице овластено за застапување на задругата е Факиќ Хајрадин, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 790/84. (323)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 880 од 31. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1128-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот центар за оредно образование „Велко Влаховиќ“, Ц. О. — Македонски Брод, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Владимир Столески, а се запишува како нов застапник Савев Рате, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 880/84. (324)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 832 од 11. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1245-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Станбената задруга „Напредок“ — Скопје, ул. „Загребачка“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Попов Никола, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Жупански Ангелко, в. д. директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 832/84. (325)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 850 од 18. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-748-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување и престанок на привремените мерки на Училиштето за применета уметност „2 Август“ со Ц. О. — Скопје, ул. „Киро Крстевски — Платник“ бр. 15, со следните податоци: Престануваат привремените мерки и овластувањето за застапување на Наум Димовски, претседател на привремениот одбор, без ограничување. Се запишува како нов застапник Кочо Костов, вршител на должноста на индивидуален работодаден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 850/84. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 871 од 27. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-517-16-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Р. О. Здравствен дом на Скопје, Н. Сол. О. на ООЗТ — Скопје, ООЗТ за примарна здравствена заштита „Карпош“, Н. Сол. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ д-р Миодраг Сајковски, а се запишува како нов застапник д-р Тодор Бурназовски — управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 871/84. (327)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 890 од 31. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1205-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно-запаечката задруга „Скопје градба“, Ц. О. и ограничено емство — Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 41, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Доневиќи Васил — директор, а се запишува како нов застапник Буровиќ Амир — в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 890/84. (328)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 683 од 23. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1837-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето односно поблиската адреса на Земјоделско-сточарската задруга „Мечкуевци“, Р. О. — Скопје, ул. „III македонска бригада“ бб, со следните податоци: Досегашното седиште односно поблиската адреса на Земјоделско-сточарската задруга „Мечкуевци“, Р. О. — Скопје, ул. „III македонска бригада“ бб, се менува, така што во иднина ќе гласи: Земјоделско-сточарска задруга „Мечкуевци“, Р. О., ул. „710“ бр. 1 — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 683/84. (329)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 775 од 22. VIII. 1984 година на регистарска влошка бр. 2-1837-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделско-сточарската задруга „Мечкуевци“, Р. О. — Скопје, ул. „III македонска бригада“ бб, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Вангеловски Г. Никола се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 775/84. (330)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 851 од 30. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1922-0-0-0, го запиша во судскиот регистар здружувањето во деловна заедница на Деловната заедница на задругарството на СР Македонија, со одговорност на организациите за чија сметка правната работа е преземена — Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 28/III.

Самоуправната спогодба за здружување во Деловната заедница на задругарството на СР Македонија е склучена на 20. IV. 1984 година, меѓу 15 членки.

Основни дејности: 1. здружување на производните и деловните потенцијали со постојано зголемување на продуктивноста на трудот и создавање на стабилни услови на стопанисување во производството, преработката и прометот и остварување на оптимални деловни ефекти на здружените организации; 2. организирање работи на маркетингот, утврдување можности на производството и обезбедување пласманот на производите, услугите, знаењата и технологиите на здружените организации; 3. остварување на соработка на здружените организации со инозадружните организации поради размена на стоки и услуги, научни и стручни знаења, искуства и технологија во согласност со заснованите односи на Здружниот сојуз на Југославија со инозадружните организации; 4. обезбедување остварување плановите на производството на здружените организации, посебно производство наменето за размена со инозадружните организации; 5. поттикнување на здружувањето на трудот и средствата меѓу здружените организации и на овие и со другите организации со цел користење на научните и стручните знаења, технологијата и обезбедувањето на материјални услови за производство наменето за извоз, односно размена со инозадружните организации; 6. организирање заедничка набавка на семина, гуврива и други репроматеријали, како и средства за работа, обезбедување на поповолни материјални услови за производство наменето за извоз за здружените организации; 7. зачленување во меѓународните и другите задружни деловни организации во согласност со ставовите на Здружниот сојуз на Македонија; 8. организирање работи на извозот и увозот на производи, услуги и технологии на здружените организации со инозадружните организации со тенденција на постојан пораст на извозот, односно извозот да биде поголем од увозот; 9. извршува и други задачи утврдени со заедничката програма во Деловната заедница.

Деловната заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските на деловната единица сторени во правниот промет со трети лица одговара членката за чија сметка правната работа е преземена.

Лице овластено за застапување е Мојовски Васил, в.д. работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 851/84. (331)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 955 од 20. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-13-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Р. О. за основно воспитание и образование „Карлош“, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ ЦОУ „Спрашо Пинџур“ — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ Чубриноски Зоран, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Милошевски Јордан — директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 955/84. (332)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 972 од 30. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-313-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Р. О. Гимназија „Никола Карев“ Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Досегашната фирма на работната организација Гимназија „Никола Карев“, Ц. О. — Скопје се менува, така што во идицина ќе гласи: Училиште за средно образование „Никола Карев“ Ц. О. — Скопје, населба Карлош III, 66.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 972/84. (333)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 854 од 8. VIII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1693-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежната задруга „Вардар-градба“ Р. О. Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 48, со следните податоци: Досегашниот застапник Дилевоки Арсо, в.д. директор, се запишува во својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 854/84. (334)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 580 од 4. VI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1895-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Монтажно-инсталатерската задруга „Монтажа“, Р. О. — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 54-а.

Задругата е основана со самоуправната спогодба за здружување на занаетчиите од 9. II. 1984 година.

Основачи на задругата се: Јаначковски Александар; Цветковски Петре; Саит Фавзи; Санев Стојан и Василевски Бранко, сите од Скопје.

Основни дејности: монтажно-инсталатерски работи за водовод, канализација и гасни постројки; електрометалски работи за изведување на електрични водови, трансформатори; електромеханичарска за телеграфско-телефонски инсталации и уреди; инсталатерски работи за централно греење и уреди за климатизација.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица емчат и задругарите до износот од 10.000,00 дин., за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Санев Стојан, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 580/84. (260)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 513 од 1. VI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1905-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Монтажно-инсталатерската задруга „Грмеч“, Р. О. — Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47, кула V.

Задругата е основана со самоуправната спогодба, донесена и усвоена на 26. III. 1984 година.

Основачи на задругата се: Јанковиќ Богдан; Ристоски Гулабин; Мусли Исмат; Поповски Стојан и Нешиќ Радица, сите од Скопје.

Основни дејности: монтажа и инсталации на централно греење и уреди за климатизација.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на двократниот износ од здружениот влог кој изнесува 10.000,00 дин., и тоа за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Јанковиќ Богдан, привремен работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 513/84. (261)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 582 од 1. VI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1904-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежната занаетчиска услужна задруга „Сјај“, Р. О. — Скопје, ул. „Душко Лазиќ-Василев Јасмин“ 60.

Задругата е основана со самоуправната спогодба за здружување од 28. II. 1984 година.

Основачи на задругата се: Парцанов Сотир; Диевски Ристо; Муцуцки Најден; Јорданов Данче; Кузмановски Церо и Димчевски Цветко, сите од Скопје.

Основни дејности: ѕидарски работи; молеро-Фарбарски, електричарски, керамичарски и подоцологачки работи.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица емчат и задругарите во висина на здружениот влог од 10.000,00 дин., и тоа за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Парцанов Сотир, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 582/84. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 563 од 30. V. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-210-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за згрижување, воспитание и образование „Орце Николов“ Ц. О. — Скопје, ул. „Драгиша Мишовиќ“ 66 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Наталија Пенџаровска, директор, а се запишува новиот застапник Кацарска Милка, в.д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 563/84. (263)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 679 од 15. VI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1836-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Р. О. Пионерски дом „Јосип Броз Тито“, Ц. О. — Гевгелија, ул. „7 Ноември“ бр. 48.

Домот е основан со решението бр. 0201-112/1 од 11. IV. 1983 год. на Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Гевгелија.

Основни дејности: пионерски дом.

Домот во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица домот одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување е Гошев Никола, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 679/84. (266)

СОДРЖИНА

ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ЗБИРКИТЕ

	Страна
570. Закон за прекршоците — — — — —	889
571. Одлука за определување заштитни цени за комширот од родот во 1985 година — —	916
572. Одлука за определување на заштитна цена за кромидот од родот 1985 година — —	916
573. Одлука за определување на заштитна цена на овесот од родот 1985 година — — —	917
574. Одлука за определување на заштитни цени на јачменот од родот 1985 година — —	917
575. Одлука за определување на заштитна цена за гравот од родот 1985 година — — —	918
576. Одлука за определување на заштитни це- ни на млекото за производство во 1985 го- дина — — — — — — — — — — —	918
577. Одлука за определување на заштитни цени на гусени пилиња — бројлери за производ- ство во 1985 година — — — — — — — — —	919

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУП-
НИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ

(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 56/84)

Цена 185 динари

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОН

(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/84)

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОН

(„Службен весник на СРМ“ бр. 23/84)

со објаснувања и со предметен регистар на поимите
— Второ изменето и дополнето издание —

Цена 380 динари

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се
вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

Општи акти на самоуправните интересни
заедници

СКОПЈЕ

345. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за аконтативно зголемување на пензиите и паричните надоместоци со дви- жењето на номиналните лични доходи во 1984 година — — — — — — — — — —	920
346. Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање во 1985 година — —	920
347. Одлука за висината на најниското износ на пензија во 1985 година — — — — —	920
348. Одлука за измена и дополнување на Од- луката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголе- мувањето на тие работни места и постап- ката за утврдување на фактичката по- ложба — — — — — — — — — — —	920
349. Одлука за определување на надоместокоот на трошоците за сместување и исхрана на децата со пречки во психичкиот и фи- зичкиот развој и инвалидите на трудот за 1985 година — — — — — — — — — —	921

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парници,
оставински расправи, повикување на наследници со
непознато место на живеење и сл. — 500,00 динари;

2. — Конкурси и јавни наддавања — 40 динари
за еден квадратен сантиметар во весникот;

3. — Запишување во судскиот регистар на орга-
низациите на здружениот труд — 40 динари за еден
квадратен сантиметар во весникот;

4. — Ликвидации и санации на работните орга-
низации — 40 динари за еден квадратен сантиметар
во весникот;

5. — Огласување за неважни: печати и штемби-
ли — 30 динари од збор;

6. — Огласување за неважни: чековни книшки,
барирани чекови, полиси, гарантни и кредитни пис-
ма — 15,00 динари од збор;

7. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни:
здравствени легитимации, работни книшки, ученички
книшки, свидетелства, воени документи, ловечки ис-
прави, оружен лист и други лични документи —
100,00 динари;

8. — Објавување акти на самоуправните интереси
заедници и на работните организации — 80,00
динари од еден сантиметар во весникот (4.000 дина-
ри од една страница во Службен весник);

9. — Регистрации на занаетчиски дуќани и ра-
ботилници и престанок со работа на занаетчиски ду-
ќани — 200,00 динари,

За да се објави оглас од точка 1, 6, 7 и 9 во
„Службен весник на СРМ“ парите треба да се испра-
ќаат однапред на жиро-сметка 40100-603-12498 кај
Службата на општественото книговодство — Скопје,
а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по
доставување на сметка во рок од 15 дена.

Оваа тарифа ќе се применува од денот на обја-
вувањето.